



СЛУЖБЕ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

1030
Službeni vjesnik
Makedonije
71901 Skopje
tab 31

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски, односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата. — Жиро-сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-1123

Петок, 13 февруари 1976

БЕЛГРАД

БРОЈ 6

ГОД. XXXII

Цена на овој број е 24 динари. — Претплата за 1976 година изнесува 420 динари. — Редакција: Улица Јована Ристиќа бр. 1. Пошт. факс 226 — Телефони: централа 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 451-732; Комерцијален сектор 651-671; Телекс 11756

16.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВИТЕ НА СИСТЕМОТ НА ОПШТЕСТВЕНОТО ПЛАНИРАЊЕ И ЗА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА ЈУГОСЛАВИЈА

Се прогласува Законот за основите на системот на општественото планирање и за општествениот план на Југославија, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 6 февруари 1976 година.

ПР бр. 433

6 февруари 1976 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието
на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

ЗАКОН

ЗА ОСНОВИТЕ НА СИСТЕМОТ НА ОПШТЕСТВЕНОТО ПЛАНИРАЊЕ И ЗА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА ЈУГОСЛАВИЈА

ДЕЛ ПРВИ

ОСНОВИ НА СИСТЕМОТ НА ОПШТЕСТВЕНОТО ПЛАНИРАЊЕ

Глава I

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со општественото планирање во самоуправните организации и заедници и во општествено-политичките заедници работничката класа и сите работни луѓе организирани во самоуправно здружениот труд во републиките, односно во автономните покраини и во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во условите на економските законitosti на социјалистичкото стоковно производство и единствениот југословенски пазар, обезбедуваат:

— економска и општествена контрола над целината на општествената репродукција и условите, средствата и резултатите на здружениот труд; остварување на правото на работа со општествени

средства, слобода и рамноправност во работата со тие средства и својата решавачка улога во социјалистичкото самоуправно општество,

— усогласување на односите во развојот на стопанството и општеството и на материјалните пропорции во вкупната општествена репродукција и во нејзините одделни делови, совладување на стихиското дејствување на пазарот и нерамномерностите во развојот, во условите на трудот и стекнувањето на доходот — заради создавање наповолни услови за развој на производствените сили на општеството и продуктивноста на трудот, за остварување на правото на работа, за постојано подобрување на материјалните и други услови на животот и трудот, за развивање на социјалистичките самоуправни односи во општеството и сестран развој на личноста на работниот човек како слободен општествен производител и творец;

— усогласување и насочување на меѓусебните општествено-економски, социјалните и други самоуправни односи и интереси на работните луѓе, односно на одделни делови од здружениот труд

Работничката класа и сите работни луѓе го остваруваат општественото планирање засновано врз единствените основи утврдени со Уставот на СФРЈ и со овој закон, во основните и други организации на здружен труд, во самоуправните интересни заедници и месните заедници и во други самоуправни организации и заедници (во натамошниот текст: самоуправни организации и заедници) и во општествено-политичките заедници.

При утврдувањето на целите и интересите што ги остваруваат со општественото планирање, работниците и сите работни луѓе се должни да се потпираат врз научните сознанија и врз нив заснованата оценка на развојните можности и при тоа се раководат од остварувањето на социјалистичките начела на распределбата според трудот, заемноста и солидарноста.

Член 2

Работниците и сите работни луѓе, самоуправните организации и заедници и општествено-политичките заедници го остваруваат правото и должноста на планирање со склучување на самоуправни спогодби за оснрвите на плановите на самоуправните организации и заедници и на договори за основите на плановите на општествено-политичките заедници, со донесување на тие планови и со преземање мерки и акции за нивно остварување.

Член 3

Основата на системот на општественото планирање ја сочинуваат:

— правото и должноста на работниците и на сите работни луѓе во основната организација на здружен труд во која работат и стекнуваат доход да одлучуваат за доходот на основната организација на здружен труд и за неговото здружување, заедно и рамноправно со другите работни луѓе да го организираат и унапредуваат општественото производство, да одлучуваат за целината на проце-

сог на репродукцијата и за целокупниот доход, да вршат контрола над располагањето со доходот на сите степени и во сите форми на здружување на труд и средства и во основната организација на здружен труд и во сите други форми на здружување на труд и средства да ги управуваат работите и средствата во целокупноста на односите на општествената репродукција;

— правото на работниците и на сите работни луѓе во самоуправните интересни заедници, месните заедници, општините и заедниците на општините, самостојно да одлучуваат за своите и општествените интереси што, во рамките на своите права и должности утврдени со уставот, ги остваруваат во тие заедници;

— правото на работниците и на сите работни луѓе во републиката, односно во автономната покраина самостојно да одлучуваат за условите и резултатите на трудот, да ја утврдуваат политиката на економскиот и општествениот развој на републиката, односно на автономната покраина, заеднички и рамноправно со работните луѓе во другите републики и автономни покраини врз начелата на меѓусебно спогодување и договарање, да ја утврдуваат заедничката политика на економскиот и општествениот развој во Социјалистичка Федеративна Република Југославија и на тој начин да обезбедуваат економска, социјална и културна слобода и рамноправност на народите и народностите на Југославија;

— заемната одговорност и обврска на работниците и на сите работни луѓе, на самоуправните организации и заедници и на општествено-политичките заедници да ги усогласуваат своите планови со самоуправно спогодување и договарање заради спречување на стопански и други растројувања во материјалниот и социјалниот развој на општеството, заради обезбедување рамноправност на работниците и на сите работни луѓе и самоуправни организации и заедници во меѓусебните социјалистички самоуправни општествено-економски односи, а посебно во стекнувањето на доходот заради остварувањето на начелото на распределба според трудот, зголемување на продуктивноста на својот и на вкупниот општествен труд и на својот и на вкупниот општествен доход, како и заради остварување на заеднички утврдената економска политика;

— правото и должноста на собраната на општествено-политичките заедници и на другите државни органи, во рамките на своите надлежности утврдени со уставот да донесуваат прописи и мерки со кои се обезбедуваат остварување на правото и должноста за планирање, стручно подготвување на плановите, нивно усогласување и остварување.

Член 4

Плановите на самоуправните организации и заедници и плановите на општествено-политичките заедници ги содржат заедничките интереси и цели што се однесуваат особено на:

— развојот на производствените сили на општеството, зголемувањето на продуктивноста на трудот, на социјалната и материјалната сигурност на работниците и на сите работни луѓе и културен напредок;

— репродукцијата и развојот на социјалистичките самоуправни производствени односи и односите помеѓу народите и народностите во согласност со уставот, односно економската, социјалната и културната слобода и рамноправност на народите и народностите;

— рационалното и рамноправното вклучување во меѓународна поделба на трудот;

— создавањето на материјални и други услови за остварување и развој на општествената одбрана и општествената самозаштита;

— рационалното користење на просторот и заштитата и унапредувањето на животната средина.

Член 5

Целината на процесот на репродукцијата, а особено создавањето на доходот и располагањето со целокупниот доход, здружувањето на тековниот и на минатиот труд во рамките на самоуправните права и меѓусебната одговорност на работниците во основните организации на здружен труд и помеѓу основните организации на здружен труд, односно организациите на здружен труд воопшто и други самоуправни организации и заедници и доходните односи во целост — се основен предмет на општественото планирање.

Доходот е основна категорија на планирањето, на економските анализи и опени на остварувањето на плановите на самоуправните организации и заедници и плановите на општествено-политичките заедници.

Планирањето на доходот во самоуправните организации и заедници и во општествено-политичките заедници го опфаќа планирањето на условите и основите за остварување и зголемување на доходот и неговото распоредување за лична, заедничка и општа потрошувачка, за проширување на материјалната основа на здружениот труд и за резерви.

Член 6

Со планирањето на личните доходи на работниците во основните организации на здружен труд, во согласност со начелото на распределба според трудот и со начелото на солидарноста, се обезбедува личните доходи на работниците да бидат во согласност со порастот на доходот, на продуктивноста на нивниот труд и на вкупниот општествен труд, а според резултатите на нивниот труд и нивниот личен придонес што, со својот тековен и минат труд го дале за зголемување на доходот на основната организација на здружен труд.

Член 7

Заради подготвување и заради одлучување за планот, основните организации на здружен труд во материјалното производство се поврзуваат, се здружуваат и заеднички планираат со сите оние што со својот труд врз заеднички производ, односно производство учествуваат во создавањето на доходот. Со планирањето на општественото производство се утврдуваат и меѓусебните односи, правата и обврските во трудот и во општествената и економската положба на работниците, тргнувајќи од заедничките интереси и зависноста во трудот и развојот и од начелото на рамноправноста и распределбата според трудот, како и условите и мерилата за распределба на доходот остварен со заедничкиот труд.

Во остварениот доход на основните организации на здружен труд во материјалното производство се изразуваат резултатите на вкупниот општествен труд. Со распределба на така остварениот доход се вреднува, според придонесот за општествениот доход, односно за задоволување на заедничките општествени потреби, трудот на работните луѓе во другите стопански и општествени дејности (на стоковниот и паричниот промет, науката, образованието, културата, здравството и социјалната заштита и др.) и се обезбедува материјалната основа за нивниот труд и развој во согласност со целите и интересите на здружениот труд врз создавањето на доходот во односниот плански период.

Плановите на самоуправните организации и заедници и плановите на општествено-политичките заедници мораат да бидат во согласност со доходот планиран во основните организации на здружен труд во материјалното производство.

Член 8

Заради остварување на политиката на економскиот и општествениот развој, овозможување на по-

стојано исправање на избраните цели пред вистинските можности и услови на развојот, усогласување на целијата на општествената репродукција со напредокот на науката и со промените во техниката и технологијата и во меѓународните економски односи, како и заради овозможување на истовремено планирање од страна на сите носители на општественото планирање и меѓусебно усогласување на плановите, во планирањето се применуваат начелото на истовременост на планирањето и начелото на континуитет на планирањето.

Под начелото на истовременост на планирањето се подразбира истовремено подготвување, меѓусебно усогласување и донесување на плановите од страна на сите носители на општественото планирање, во рамките на нивните права и должности.

Под начелото на континуитет на планирањето се подразбира обврската на носителите на општественото планирање постојано да го анализираат и предвидуваат својот развој и секогаш да имаат планови и програми за работа и развој за соодветниот плански период, и при анализирањето на остварувањето на тековниот среднорочен план да ја согледуваат и наредната година, односно друг соодветен период на идниот среднорочен плански период со цел при донесувањето на мерките со кои се обезбедува остварување на тековниот среднорочен план да ги имаат предвид условите и можностите на општествено-економскиот развој во тој среднорочен плански период.

Член 9

Самоуправните организации и заедници и општествено-политичките заедници донесуваат среднорочни и долгорочни планови.

Одредбите на овој закон што се однесуваат на склучувањето на самоуправните спогодби за основите на плановите на самоуправните организации и заедници и на склучувањето на договори за основите на плановите на општествено-политичките заедници и за содржината на тие планови се применуваат врз среднорочните планови, а согласно и врз постапката за донесување и врз содржината на долгорочните планови.

Член 10

Среднорочниот план е основен план на економскиот и општествениот развој и се донесува за период од пет години. Носителите на општественото планирање донесуваат среднорочни планови за истиот временски период.

Среднорочниот план ги содржи особено:

— заедничките развојни, стопански, социјални, културни и други интереси, цели и задачи и заедничката економска и социјална политика, како и средствата за нивно остварување;

— условите и формите на здружување на труд и средства во врска со остварувањето на целите и задачите на среднорочниот план;

— меѓусебните економски и други односи, односно правата и обврските на носителите на општественото планирање врз основа на самоуправните спогодби и договори за основите на плановите и врз основа на прописите на општествено-политичките заедници што ги донесуваат тие во рамките на своите права и должности;

— мерките и неопходните активности на носителите на општественото планирање заради обезбедување на извршувањето на планот, како и насоките и рамките за преземање на мерки на економската политика, управни и организациони мерки за остварување на заедничките цели, задачи и интереси утврдени со планот.

Со среднорочниот план на општествено-политичката заедница се обезбедува хармоничност на материјалните пропорции во целокупниот општествено-економски развој, а посебно усогласеност на произ-

водството на средства за производство и производството на средства за потрошувачка, односно усогласеност на производството внатре во тие оддели на општествената репродукција.

Среднорочниот план се заснова врз заедничката оценка на можностите за остварување на општата ориентација на долгорочните цели и правци на развојот утврдена со долгорочниот план.

Член 11

Заради подолгорочно согледување на можностите за општествено-економскиот развој се донесуваат долгорочни планови за период од десет и повеќе години. Со долгорочниот план се утврдуваат општата ориентација на развојот на стопанството и општеството, долгорочните цели и правци на тој развој, промените во структурата на производствените сили на општеството и развојот на социјалистичките самоуправни производствени односи што треба да се остварат во периодот за кој се донесува долгорочниот план.

Долгорочниот план служи како појдовна основа и општа ориентација за утврдување на среднорочните планови и за однесувањето на сите носители на општественото планирање.

Член 12

Организациите на здружен труд и другите самоуправни организации и заедници во кои циклусите на остварувањето на планот опфаќаат период пократок или подолг од циклусите на среднорочните и долгорочните планови, своите планови ги донесуваат во согласност со динамиката на нивниот процес на репродукцијата и со потребите од усогласување на нивните планови со среднорочните и долгорочните планови на општествено-политичките заедници.

Член 13

Во согласност со начелото на истовременост и начелото на континуитет на планирањето, во периодот во кој се остварува среднорочниот план, сите носители на општественото планирање се должни постојано, а најмалку еднаш годишно, да го анализираат остварувањето на среднорочниот план, во согласност со целите и задачите што се поставени со среднорочниот план, да ги утврдуваат конкретните задачи за наредната планска година и да донесуваат насоки за преземање на соодветни мерки за следниот годишен период заради остварување на среднорочниот план.

Член 14

Стопанските комори и другите општи здруженија на организациите на здружен труд учествуваат во општественото планирање со давање стручна помош на организациите на здружен труд и на другите самоуправни организации и заедници при самоуправното спогодување и договарање за основите на планот, односно при подготвувањето, донесувањето и остварувањето на плановите, со преземање — во согласност со својата општествена функција и со своите права и должности — обврски во остварувањето на планот, и со давање и поддржување на иницијативите за самоуправно спогодување и договарање во организациите на здружен труд и нивните здруженија.

Ако во смисла на став 1 од овој член со договор за основите на планот преземаат обврски за остварување на планот, стопанските комори и другите општи здруженија на организациите на здружен труд го потпишуваат тој договор.

Член 15

Синдикатот учествува во општественото планирање со давање иницијативи за самоуправно спого-

дување и договарање за основите на плановите и се непосредно учество во спогодувањето и договарањето во врска со утврдувањето на основите и мерилата за стекнување и распоредување на доходот.

Ако со договорот за основите на планот се утврдуваат задачите што се од интерес за остварувањето на општествената функција на синдикатот, синдикатот е учесник во договорот и го потпишува договорот за основите на општествениот план.

Глава II

ОДНОСИ И ПОСТАПКА ВО СИСТЕМОТ НА ОПШТЕСТВЕНОТО ПЛАНИРАЊЕ

1. Заеднички одредби

Член 16

Работните луѓе во самоуправните организации и заедници и во општествено-политичките заедници имаат право и должност, во согласност со основите на системот на општественото планирање, во односите на меѓусебната соработка и зависност во процесот на здружувањето на труд и средства, поврзувањето, слободната размена на трудот и задоволувањето на определени заеднички потреби, самостојно да ги донесуваат и остваруваат плановите на своите самоуправни организации и заедници.

Плановите на самоуправните организации и заедници и плановите на општествено-политичките заедници се донесуваат истовремено, во меѓусебна зависност и поврзаност, во согласност со единствените основи на системот на општественото планирање.

Член 17

Во согласност со начелото на истовременост на планирањето, Собранието на СФРЈ, на предлог што Сојузниот извршен совет го поднесува во соработка со извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, со своја одлука го утврдува периодот за кој се донесуваат плановите на општествено-политичките заедници и плановите на самоуправните организации и заедници и времето на почетокот на подготовките за донесување на тие планови.

Член 18

Планот на самоуправната организација, односно заедница се донесува врз основа на претходно склучена една или повеќе самоуправни спогодби за основите на планот на самоуправната организација, односно заедница, а планот на општествено-политичката заедница — врз основа на претходно склучен еден или повеќе договори за основите на планот на општествено-политичката заедница.

Со самоуправните спогодби и договори за основите на планот се утврдуваат заедничките интереси и цели заради кои тие се склучуваат и со нив се уредуваат меѓусебните односи, права, обврски и одговорности за остварување на тие заеднички интереси и цели.

Самоуправната спогодба, односно договорот за основите на планот е задолжителен за оние што го склучиле.

Само собранијата на општествено-политичките заедници, во рамките на своите надлежности утврдени со уставот, можат да им ги утврдуваат планските обврски на основните организации на здружен труд и на други самоуправни организации и заедници, без нивна согласност.

Во поглед на извршувањето на обврските од самоуправната спогодба, односно договорот за основите на планот се применуваат одредбите на важечките

закопи што се однесуваат на самоуправните спогодби.

Член 19

Посебни обврски и задачи на одделни организации на здружен труд и на други самоуправни организации и заедници заради остварување на заедничките интереси и цели во периодот за кој се донесува планот на општествено-политичката заедница, можат да се утврдуваат со договорите за основите на тој план само врз основа на согласност од тие организации и заедници.

Член 20

Со договорите за основите на планот на општествено-политичката заедница, обврските и задачите утврдени со порано склучените посебни договори со определени самоуправни организации и заедници можат да се менуваат само со согласност на тие организации, односно заедници.

Член 21

Органите на управувањето и другите органи на организациите на здружен труд и на други самоуправни организации и заедници и надлежните органи на општествено-политичките заедници, се должни навремено да го иницираат, организираат и насочуваат подготвувањето на самоуправните спогодби за основите на плановите на самоуправните организации и заедници, односно на договорите за основите на плановите на општествено-политичките заедници, во фазата на подготвувањето на плановите да поднесуваат до носителите на општественото планирање соодветни предлози заради усогласување на одделни планови со битните заеднички, односно општествени потреби, интереси и цели, и во текот на остварувањето на плановите на носителите на општественото планирање да им ги ставаат на располагање соодветните аналитичко-документациони материјали стручно и научно засновани, како основна ориентација за остварување на плановите и за донесување мерки со кои се обезбедува остварувањето на плановите.

Органите од став 1 на овој член се должни да обезбедат навремено информирање на работните луѓе и на општествено-политичките организации за фактите и податоците потребни за подготвувањето, донесувањето и остварувањето на плановите на самоуправните организации и заедници и плановите на општествено-политичките заедници, и се одговорни за тоа.

Член 22

Органот на управувањето и другите овластени органи на самоуправната организација и заедница и надлежните органи на општествено-политичката заедница, обезбедуваат научни и стручни истражувања на условите и можностите за развој на самоуправните организации и заедници и на општествено-политичките заедници; обезбедуваат изработка на статистичко-документациони материјали потребни за подготвување на планот на самоуправната организација и заедница, односно планот на општествено-политичката заедница, и преземаат мерки заради постојано меѓусебно информирање со другите самоуправни организации и заедници со кои се поврзани во процесот на општествената репродукција, односно со други општествено-политички заедници.

Член 23

Самоуправните организации и заедници, општествено-политичките организации и другите општествени организации, здруженијата на граѓани, органите на општествено-политичките заедници и работните луѓе во тие организации, заедници и органи се должни со информациите и податоците што врз

основа на законот претставуваат тајна или не можат да се објавуваат, да постануваат на начинот утврден со законот, односно со самоуправниот општ акт во согласност со законот.

Член 24

Работоводните органи и стручните служби во самоуправните организации и заедници, како и извршните и управните органи и стручните служби во општествено-политичките заедници се одговорни за точноста на податоците и за стручната заснованост и реалност на своите процени и предлози, како и за стручно и навремено извршување на задачите утврдени во програмата за работа врз подготвувањето на планот.

Аналитичко-документационата основа и другите аналитичко-информативни материјали од значење за подготвувањето, донесувањето и остварувањето на планот на самоуправната организација и заедница, односно планот на општествено-политичката заедница, се објавуваат така што работните луѓе во самоуправните организации и заедници, односно органите на општествено-политичките заедници да можат да ги користат во согласност со важечките прописи и со соодветните самоуправни општи акти.

Во поглед на одговорноста на самостојните стручни и научни организации на кои им се доверува вршењето на одделни работи во врска со подготвувањето на плановите согласно ќе се применува одредбата на став 1 од овој член.

Член 25

Самоуправните спогодби за основите на планот на самоуправната организација или заедница, односно договорите за основите на планот на општествено-политичката заедница се склучуваат во писмена форма.

Самоуправните спогодби, односно договорите од став 1 на овој член што не се склучени во писмена форма не произведуваат правно дејство.

Член 26

Во поглед на извршувањето на обврските од самоуправните спогодби за основите на планот на самоуправната организација и заедница и од договорите за основите на планот на општествено-политичката заедница, со кои се утврдуваат материјалните права и обврски, како и во поглед на надоместот на штета поради неизвршување на таквите обврски, се применуваат одредбите на сојузниот закон што важат за самоуправните спогодби.

Врз решавањето на споровите што ќе настанат од самоуправните спогодби и договорите од став 1 на овој член, се применуваат одредбите на сојузниот закон што важат за самоуправните спогодби, ако со самоуправната спогодба односно со договорот не е определен поинаков начин на решавање на тие спорови.

Член 27

Сојузниот извршен совет, во соработка со надлежните републички и покраински органи, врз основа на претходно прибавено мислење од органите на Стопанската комора на Југославија и на Сојузот на синдикатите на Југославија, пропишува задолжителна единствена методологија и минимум задолжителни единствени показатели потреби за подготвување, донесување и остварување на плановите на самоуправните организации и заедници и на плановите на општествено-политичките заедници.

Со прописот од став 1 на овој член се уредуваат и методологијата и минимумот единствени показатели за планирање во областа на општонародната одбрана.

2. Склучување на самоуправни спогодби за основите на плановите на самоуправните организации и заедници

Член 28

Работните луѓе во самоуправните организации и заедници склучуваат самоуправни спогодби за основите на планот на самоуправната организација, односно заедница со работните луѓе и со другите самоуправни организации и заедници со кои се поврзани со интересите на здружувањето и заемната соработка во остварувањето на доходот, или со остварување на други лични и заеднички интереси и потреби, придржувајќи се кон обврските што ги презеле со договорите за основите на плановите на општествено-политичките заедници, како и обврските што произлегуваат од прописите и мерките на надлежните органи на тие заедници.

Член 29

Основната организација на здружен труд самостојно го подготвува и донесува својот план и ги подготвува елементите за самоуправната спогодба за основите на планот на работната организација, на сложената организација на здружен труд, самоуправната интересна заедница и месната заедница и друга самоуправна организација и заедница, со кои непосредно или преку својата работна организација е поврзана со доходот, со здружување на труд и средства и со други интереси.

Основната организација на здружен труд ги подготвува и елементите за договорите за основите на плановите на општествено-политичките заедници.

Член 30

Одлуката за подготвување на планот на самоуправната организација и заедница ја донесува работничкиот совет на организацијата на здружен труд, односно соодветниот орган на управувањето на друга самоуправна организација и заедница, на предлог од органот на самоуправната организација, односно заедница, определен со нејзиниот статут.

Со одлуката од став 1 на овој член се определуваат органот одговорен за подготвување на планот и рокот во кој мора да се поднесе предлогот на планот.

Со одлуката од став 1 на овој член, или со посебна одлука, органот на управувањето на самоуправната организација, односно заедница може да ги утврди и елементите за подготвување на самоуправните спогодби за основите на планот на самоуправната организација, односно заедница.

Член 31

Органот одговорен за подготвување на планот ја утврдува програмата за работа врз подготвување на планот, ја организира и насочува работата на органите и службите на самоуправната организација или заедница во постапката за подготвување на планот, обезбедува спроведување на самоуправно спогодување за основите на планот, определува кој ќе учествува од името на самоуправната организација, односно заедница во самоуправното спогодување, ја насочува и усогласува нивната работа и обезбедува усогласување на обврските што се утврдуваат со самоуправните спогодби за основите на планот на самоуправната организација, односно заедница.

Органот од став 1 на овој член е одговорен за навремено утврдување на програмата за работа врз подготвување на планот на самоуправната организација, односно заедница и за преземање на сите дејствија неопходни за самоуправно спогодување за основите на планот, како и за подготвување и навремено поднесување на предлогот на планот.

Член 32

Со програмата за работа врз подготвување на планот на самоуправната организација, односно заедница се утврдуваат: органите односно организациите одговорни за подготвување на анализата на развојот во изминатиот период и за можностите за развој во периодот за кој се донесува планот и друштвото аналитичко-документациони материјали и роковите за доставување на материјалите до сите учесници во постапката за самоуправно спогодување за обновите на плановите и обврските на органите и службите во постапката за самоуправно спогодување и роковите за извршување на тие обврски.

Член 33

Работниците на основната организација на здружен труд ги утврдуваат насоките за планот на основната организација на здружен труд со лично изјаснување, на начинот определен со статутот на основната организација на здружен труд.

Работниците на основната организација на здружен труд, на предлог од работничкиот совет, со лично изјаснување, на начинот определен со статутот, ги утврдуваат елементите за склучување на самоуправни спогодби за основите на плановите на работните организации, на сложените организации на здружен труд, на самоуправните интересни заедници, на месните заедници и на други самоуправни организации и заедници и за склучување на договорите за основите на плановите на општествено-политичките заедници.

Член 34

Самоуправните спогодби за основите на планот на работната организација, сложената организација на здружен труд и друга форма на здружување на труд и средства, на самоуправната интересна заедница, месната заедница и друга самоуправна организација, односно заедница, ги склучуваат за основната организација на здружен труд — работничкиот совет на таа организација, а за друга самоуправна организација и заедница — органот на управувањето на таа организација, односно заедница.

Работничкиот совет на основната организација на здружен труд може да склучи самоуправни спогодби за основите на планот на работната организација, на сложената организација на здружен труд и друга форма здружување на труд и средства и на друга самоуправна организација и заедница од став 1 на овој член само ако тие спогодби се во согласност со елементите за самоуправно спогодување што ги утврдиле работниците на основната организација на здружен труд (член 33 став 2).

Ако со самоуправната спогодба за основите на планот на работната организација одделни прашања се уредуваат поинаку отколку што е предвидено во став 2 на овој член, работничкиот совет на основната организација на здружен труд може таква самоуправна спогодба да ја склучи само ако ја прифатат мнозинството на сите работници на основната организација на здружен труд, на начинот определен со нејзиниот статут.

Ако со самоуправната спогодба за основите на планот на сложената организација на здружен труд и на друга форма здружување на труд и средства одделни прашања се уредуваат поинаку отколку што е предвидено во став 2 на овој член, органот на управување на организацијата на здружен труд може таквата спогодба да ја склучи само ако ја прифатат сите основни и други организации на здружен труд во составот на сложената организација на здружен труд и друга форма здружување на труд и средства, на начинот определен со статутот, односно со самоуправната спогодба за здружувањето.

Член 35

Врз основа на претходно склучените самоуправни спогодби за основите на планот на месната заедница, надлежниот орган на месната заедница го усвојува планот на месната заедница, на начинот утврден со статутот на месната заедница.

Член 36

Основните и други организации на здружен труд во областа на образованието, науката, културата, здравството, социјалната заштита и информативната дејност, и на другите општествени дејности, заедно со заинтересираните организации на здружен труд, со самоуправните интересни заедници, месните заедници и со општествено-политичките заедници, склучуваат самоуправни спогодби за основите на планот и го планираат својот развој во согласност со можностите и интересите на унапредувањето на производството и задоволувањето на општествените потреби.

Член 37

Основните и други организации на здружен труд во областа на комуналните дејности, енергетиката, водостопанството и сообраќајот склучуваат самоуправни спогодби за основите на планот со заинтересираните организации на здружен труд, со самоуправните интересни заедници, месните заедници и со други самоуправни организации и заедници и со општествено-политичките заедници и го планираат својот развој во согласност со можностите и интересите на развојот на производството и задоволувањето на соодветните општествени потреби.

Член 38

Основните и други организации на здружен труд во областа на образованието, науката, културата, здравството, социјалната заштита, информативната дејност и во другите области на општествените дејности, за кои со закон или врз закон заснована одлука на собранieto на општествено-политичката заедница е утврдено дека вршат дејности или работи од посебен општествен интерес, склучуваат самоуправни спогодби за основите на планот односно го донесуваат планот, под условите и на начинот со кои се обезбедува остварување на посебниот општествен интерес, во согласност со законот, односно со одлуката на собранieto на општествено-политичката заедница.

Основните и други организации на здружен труд што вршат стопански дејности за кои со закон или врз закон заснована одлука на собранieto на општествено-политичката заедница е уреден начинот на остварувањето на посебниот општествен интерес на нивното работење кога тоа работење е незаменлив услов за животот и трудот на граѓаните или работа на други организации на определено подрачје — склучуваат самоуправни спогодби за основите на планот, односно го донесуваат планот, под условите и на начинот со кои се обезбедува остварувањето на посебниот општествен интерес, во согласност со законот, односно со одлуката на собранieto на општествено-политичката заедница.

Член 39

Организациите на здружен труд во областа на инфраструктурата што претставуваат технолошки единствен систем, а се здружени во заедници (електростопанството, сообраќајот и др.), склучуваат самоуправни спогодби за основите на заедничкиот план на заедницата и врз основа на тие спогодби донесуваат заеднички план.

Организациите на здружен труд што вршат дејност во областа на инфраструктурата, а меѓусебно се поврзани во процесот на општествената ре-

продукција и не се здружени во заедница, должни се да поведат постапка за склучување на самоуправни спогодби, односно на општествени договори со кои ги уредуваат меѓусебните обврски во поглед на усогласувањето на своите планови.

Член 40

Организациите на здружен труд што се занимаваат со работи на промет на стоки и услуги и производствените и други организации на здружен труд со кои работат и засноваат односи врз начелата на соработка и самоуправно здружување на труд и средства во рамките на таа соработка, со склучување на самоуправни спогодби за основите на заедничкиот план, односно ако не донесуваат заеднички план — со склучување на самоуправни спогодба со која ги регулираат меѓусебните обврски за усогласување на своите планови, остваруваат меѓусебно влијание врз деловната и развојната политика, преземаат заеднички ризик, обезбедуваат заедничка одговорност за проширување на материјалната основа и за зголемување на продуктивноста на трудот во производството и прометот и учествуваат во доходот остварен со таа соработка според придонесот во остварувањето на тој доход, односно според придонесот во трудот и заеднички вложените средства (здружување на средства и труд).

Член 41

Организациите на здружен труд што се занимаваат со работи на извоз и увоз, со работи на промет на стоки на големо и други со закон определени работи на промет на стоки и услуги, што врз основа на закон задолжително го здружуваат трудот и средствата со производствените и со другите организации на здружен труд со кои работат, заеднички остваруваат доход и вршат негова распределба, склучуваат самоуправни спогодби за основите на заедничкиот план и донесуваат заеднички план.

Член 42

Ако организациите на здружен труд во областа на прометот на стоки и услуги работат со потрошувачи врз основа на нивното учество во доходот, тие со организацијата на потрошувачите склучуваат самоуправни спогодби за основите на планот и со неа донесуваат план.

Член 43

Организациите на здружен труд што се меѓусебно непосредно поврзани во процесот на потрајна работна кооперација, односно општествена репродукција заради организирање на општествено производство и заедничко остварување на доходот, ги утврдуваат меѓусебните обврски со самоуправни спогодби за основите на заедничкиот план и донесуваат заеднички план, или склучуваат самоуправни спогодба со која ги утврдуваат меѓусебните обврски за усогласување на своите планови.

Член 44

Самоуправните спогодби за основите на планот на самоуправни интересна заедница ги склучуваат самоуправните организации и заедници што ја основале самоуправната интересна заедница и сите организации на здружен труд и работните заедници што го здружуваат трудот и средствата заради задоволување на заедничките потреби и интереси преку самоуправната интересна заедница, на начинот определен со статутот на таа заедница.

Во склучувањето на самоуправните спогодби за основите на планот на самоуправната интересна заедница учествуваат и работните луѓе што во таа заедница се организираат, непосредно или преку своите организации и здруженија, заради задоволување на своите потреби, под условите и на начинот

што се определени со закон, со самоуправната спогодба за основање на заедницата и со статутот на самоуправната интересна заедница.

Во склучувањето на самоуправните спогодби за основите на планот на самоуправната интересна заедница и во донесувањето на планот учествуваат, под условите и на начинот што се определени со закон, и надлежните органи на општествено-политичката заедница, ако самоуправната интересна заедница е основана за вршење на дејности, односно на работи за кои со закон или врз закон заснована одлука на собранието на општествено-политичката заедница е определено дека се од посебен општествен интерес.

Самоуправните спогодби за основите на планот и планот на самоуправната интересна заедница, за која со закон или врз закон заснована одлука на собранието на општествено-политичката заедница е определено дека дејностите, односно работите што ги врши таа се од посебен општествен интерес, мораат да бидат во согласност со договорите за основите на планот и со планот на општествено-политичката заедница.

Член 45

Ако во склучувањето на самоуправните спогодби за основите на планот на самоуправната интересна заедница, основна заедница, односно основна единица на самоуправната интересна заедница и месната заедница учествуваат непосредно работните луѓе и граѓаните организирани во тие заедници, самоуправните спогодби за основите на планот на соодветната заедница се склучени кога тие работни луѓе и граѓани ќе ги прифатат со референдум или со друга форма лично изјаснување, на начинот определен со статутот на заедницата, во согласност со законот.

3. Донесување на плановите на самоуправните организации и заедници

Член 46

Во планот на самоуправната организација и заедница се внесуваат обврските на носителите на општественото планирање од прифатените самоуправни спогодби за основите на плановите на самоуправните организации и заедници и договори за основите на плановите на општествено-политичките заедници, односно од законот и од, врз него засновани, одлуки на собранијата на општествено-политичките заедници.

Член 47

Работната организација, во чиј состав се наоѓаат две или повеќе основни организации на здружен труд, го подготвува својот план во рамноправна соработка на сите основни организации на здружен труд, а го донесува врз основа на склучените самоуправни спогодби за основите на планот што ги прифатиле основните организации на здружен труд, согласно со самоуправната спогодба за здружување на основните организации на здружен труд во работна организација.

Член 48

Сложена организација на здружен труд донесува свој план врз основа на самоуправните спогодби за основите на планот што ги склучуваат сите работни и други организации на здружен труд во нејзиниот состав, согласно со самоуправната спогодба за здружување во сложена организација на здружен труд.

Член 49

Планот на основна и на друга организација на здружен труд, на самоуправни интересна заедница,

на месна заедница и на друга самоуправна организација и заедница го подготвува органот одговорен за подготвување на планот, врз основа на самоуправните спогодби за основите на планот на самоуправната организација, односно заедница.

Планот на основна и на друга организација на здружен труд го донесува работничкиот совет.

Планот на основна организација на здружен труд работничкиот совет го донесува врз основа на претходно прифаќање од страна на мнозинството на сите работници, на начинот определен со статутот, во согласност со законот.

Планот на работна организација, на сложена и на друга организација на здружен труд го донесува работничкиот совет откако претходно ќе го прифатат основните организации на здружен труд, на начинот определен со статутот, во согласност со законот.

Планот на друга самоуправна организација, односно заедница го донесува работничкиот совет, односно соодветниот орган на управувањето на организацијата, односно заедницата, на начинот определен со самоуправната спогодба, со статутот и со законот.

Член 50

Планот на заедница на основни организации на здружен труд се донесува врз основа на самоуправните спогодби за основите на планот на заедницата, во согласност со самоуправната спогодба за здружување во таа заедница.

Планот на заедница на основни организации на здружен труд го подготвуваат и донесуваат органите определени со самоуправната спогодба за основањето на заедницата.

Обврските што ги презема одделна основна организација на здружен труд во рамките на планот на заедницата на основните организации мораат да бидат во согласност со нејзините обврски од самоуправните спогодби за здружувањето, како и со обврските од планот на работната организација или на сложената организација на здружен труд во кои е здружена.

Член 51

Планот на самоуправна интересна заедница го донесува собранието на самоуправната интересна заедница врз основа на самоуправните спогодби за основите на нејзиниот план, на начинот утврден со статутот на самоуправната интересна заедница во согласност со законот.

Планот на самоуправна интересна заедница го донесува собранието на самоуправната интересна заедница при рамноправно одлучување на корисниците и вршителите на услуги.

Врз самоуправните спогодби за основите на планот и планот на основните заедници или на основните единици во самоуправната интересна заедница, на сојузите и други здруженија на самоуправните интересни заедници, како и на други форми меѓусебна соработка на самоуправните интересни заедници, сообразно се применуваат одредбите на овој закон што важат за планот на самоуправната интересна заедница, согласно со правата и обврските што основните заедници, основните единици, сојузите, здруженијата и нивните други форми меѓусебна соработка ги имаат врз основа на статутот на самоуправната интересна заедница, спогодбата за нејзиното основање, односно здружување, и на законот.

Член 52

Самоуправните спогодби за основите на планот на банка се склучуваат и планот на банка се донесува на начинот утврден со самоуправната спогодба за основање на банката, со нејзиниот статут и со законот.

Со самоуправните спогодби за основите на планот и со планот на банката се утврдуваат односите, правата и обврските на носителите на заедничките интереси во здружувањето на труд и средства од доходот и нивната циркулација и концентрација заради заедничко остварување на доход и на други заеднички интереси во делот што се остварува преку банката.

Врз плановите на банките сообразно се применуваат одредбите на овој закон што важат за плановите на самоуправните организации и заедници.

Плановите на банката се усогласуваат со плановите на општествено-политичките заедници.

4. Склучување договори за основите на плановите на општествено-политичките заедници

Член 53

Планот на општествено-политичка заедница го донесува собранието на општествено-политичката заедница, врз основа на претходно склучените самоуправни спогодби и договори за основите на планот.

Член 54

Одлука за подготвување на планот на општествено-политичка заедница донесува собранието на општествено-политичката заедница, на предлог од извршниот орган на собранието.

Со одлуката за подготвување на планот на општествено-политичка заедница се определува рокот во кој извршниот орган на собранието на општествено-политичката заедница е должен да поднесе до собранието нацрт, односно предлог на планот.

Со одлуката од став 1 на овој член или со посебна одлука собранието на општествено-политичката заедница може да ги утврди и насоките за подготвување на планот и на договорот за основите на планот на општествено-политичката заедница.

Член 55

За подготвувањето на планот на општествено-политичка заедница се грижи извршниот орган на собранието на општествено-политичката заедница (во натамошниот текст: органот одговорен за подготвување на планот).

Органот одговорен за подготвување на планот ја утврдува програмата за работа врз подготвувањето на планот; ја организира и насочува работата на органите и на службите на општествено-политичката заедница во постапката за подготвување на планот; обезбедува договарање за основите на планот; определува кој ќе учествува во договарањето од името на општествено-политичката заедница; ја насочува и усогласува нивната работа и обезбедува усогласување на обврските што се утврдуваат со договорите за основите на планот.

Органот од став 1 на овој член е одговорен за навременото утврдување на програмата за работа врз подготвувањето на планот и за преземањето на сите дејствија неопходни за договарањето за основите на планот, како и за подготвувањето и навременото поднесување на нацрт, односно предлог на планот.

Член 56

Со програмата за работа врз подготвувањето на планот на општествено-политичките заедници се утврдуваат: органите одговорни за подготвувањето на анализа на развојот во изминатиот период и за можностите за развој во периодот за кој се донесува планот и на други аналитичко-документациони материјали; роковите за доставување на материјалите до сите учесници во постапката за договарање за основите на планот; задачите и обврските на ор-

ганите и на службите во постапката за договарање и роковите за нивно извршување.

Програмата за работа врз подготвувањето на планот на општествено-политичка заедница се утврдува во договор со органот на соодветната стопанска комора и соодветната организација на Сојузот на синдикатите и на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ.

Член 57

Органите на самоуправната организација, односно заедница и на општествено-политичката заедница спроведуваат договарање за основите на планот, а извршниот орган на собранието на општествено-политичката заедница го известува собранието на општествено-политичката заедница, во роковите што ќе ги определи тоа за текот на договарањето за основите на планот и за другите прашања во врска со подготвувањето на планот, и во подготвувањето на планот постапува според насоките на собранието.

Член 58

Договорот односно договорите за основите на општествениот план на република, односно на автономна покраина ги склучуваат, на начинот утврден со закон, надлежниот орган на републиката, односно на автономната покраина и надлежните органи на општината и на градските и регионалните заедници, организациите на здружен труд и други самоуправни организации и заедници, самоуправните интересни заедници формирани за територијата на републиката, односно на автономната покраина и сојузите и здруженијата на самоуправните интересни заедници формирани за територијата на републиката, односно на автономната покраина, кои со тие договори преземаат обврски и задачи.

Договорот, односно договорите за основите на општествениот план на општина ги склучуваат, на начинот определен со законот и со статутот, надлежниот орган на собранието на општината, организациите на здружен труд и други самоуправни организации и заедници, самоуправните интересни заедници формирани за територијата на општината и месните заедници на територијата на општината, кои со тие договори преземаат обврски и задачи.

Заради подготвување, склучување и спроведување на договорите за основите на плановите и плановите на општествено-политичките заедници, со самоуправната спогодба на самоуправните организации и заедници што се поврзани со доходните или со други работни или стопански интереси и со општествените договори можат да се формираат заедници или групации за планирање.

5. Донесување планови на општествено-политичките заедници

Член 59

Нацрт и предлог-план на општествено-политичка заедница подготвува извршниот орган на собранието на општествено-политичката заедница врз основа на еден или повеќе договори за основите на планот на општествено-политичката заедница и го поднесува до собранието на општествено-политичката заедница.

Во нацртот, односно во предлог-планот на општествено-политичката заедница се внесуваат и обврските што за организациите на здружен труд и другите самоуправни организации и заедници и за општествено-политичките заедници произлегуваат од законот, другите прописи и општите акти што, во рамките на своите права и должности утврдени со уставот, ги донело собранието на општествено-политичката заедница.

Член 60

Извршниот орган на собранието на општествено-политичката заедница е должен при поднесувањето на нацртот, односно на предлог-планот на општествено-политичката заедница да го известува собранието на општествено-политичката заедница за прашањата од битно значење за утврдувањето на заедничките интереси и цели што треба да се остварат во периодот за кој се донесува планот, а за кои до поднесувањето на нацртот, односно на предлог-планот не можат да биде постигнат договор со определени самоуправни организации и заедници, односно општествено-политички заедници.

Ако до рокот определен за донесувањето на планот на општествено-политичката заедница не се постигнат договори со определени самоуправни организации и заедници за одделни прашања од битно значење за утврдувањето на заедничките интереси и цели во смисла на став 1 од овој член, собранието на општествено-политичката заедница може да донесе мерки за чие донесување е овластено со уставот и со законот.

Член 61

Ако самоуправна организација, односно заедница смета дека обврските и задачите што се утврдени за неа во планот на општествено-политичката заедница не се во согласност со обврските и задачите што ги презела со договорите за основите на планот или дека не се во согласност со законот, може да поднесе приговор до собранието на таа општествено-политичка заедница.

Собранието на општествено-политичката заедница до кое е поднесен приговорот од став 1 на овој член ќе го разгледа приговорот и за одлуката донесена по приговорот ќе ја известува самоуправната организација, односно заедница што го поднела приговорот.

Член 62

Планот на општествено-политичката заедница се заснова врз самоуправните спогодби за основите на плановите на самоуправните организации и заедници и нивните планови и врз договорите за основите на плановите и плановите на потесните општествено-политички заедници, како и врз заеднички оценетите можности и услови за развој на општествено-политичката заедница.

Член 63

Општествениот план на република, односно на автономна покраина се заснова врз договорите за основите на општествениот план на републиката, односно на автономната покраина, самоуправните спогодби за основите на плановите на самоуправните организации и заедници и нивните планови и врз договорите за основите на општествените планови на општините, градските и регионалните заедници и нивните планови, како и врз заеднички оценетите можности и услови за развој во републиката, односно во автономната покраина.

Член 64

Општествениот план на општина се заснова врз договорите за основите на општествениот план на општината и самоуправните спогодби за основите на плановите на самоуправните организации и заедници и врз нивните планови, како и врз заеднички оценетите можности и услови за развој во општината.

Член 65

Ако се стекнат услови за измена и дополнување на планот на општествено-политичка заедница, предвидени со овој закон, извршниот орган на собранието на општествено-политичката заедница ќе

предложи измена и дополнување на планот, во согласност со реално оценетите можности и услови за развој.

Измени и дополненија на планот се вршат според постапката определена со овој закон за донесување на планот на општествено-политичка заедница.

Член 66

Извршниот орган на собранието на општествено-политичка заедница е должен во роковите што ќе ги определи собранието на општествено-политичката заедница да го известува собранието за остварувањето на среднорочниот план на општествено-политичката заедница, односно за извршувањето на обврските од договорот за основите на тој план, како и за мерките што во рамките на своите права и должности ги презел или има намера да ги преземе, односно да му предложи на собранието на општествено-политичката заедница да ги донесе.

Извршниот орган на собранието на општествено-политичка заедница, во рокот што ќе го утврди собранието на општествено-политичката заедница и врз основа на анализа на остварувањето на среднорочниот план во изминатиот период и оцената на можностите за остварувањето на тој план во наредната година, поднесува до собранието на општествено-политичката заедница извештај за остварувањето на среднорочниот план во изминатиот период, со своја оцена на можностите за развој во наредната година и со предлози на мерки што треба да се донесат заради остварувањето на планот во таа година.

6. Остварување на плановите на самоуправните организации и заедници и плановите на општествено-политичките заедници и извршување на обврските од самоуправните спогодби и договори за основите на тие планови

Член 67

Органите на управувањето и другите органи на самоуправните организации и заедници и надлежните органи на општествено-политичките заедници, во рамките на своите права и должности, одговорни се за остварувањето на плановите на самоуправните организации и заедници, односно плановите на општествено-политичките заедници, како и за извршувањето на обврските што самоуправните организации и заедници, односно општествено-политичките заедници ги презеле со самоуправните спогодби и договори за основите на тие планови.

Член 68

Органите на управувањето и другите органи во самоуправните организации и заедници и надлежните органи на општествено-политичките заедници се должни редовно да го следат, анализираат и оценуваат остварувањето на плановите на самоуправните организации и заедници, односно плановите на општествено-политичките заедници и извршувањето на обврските од самоуправните спогодби и договори за основите на тие планови и да преземаат мерки за нивното остварување, односно извршување.

Органите на управувањето на самоуправните организации и заедници, односно надлежните органи на општествено-политичките заедници, во текот на периодот за кој е донесен планот, даваат иницијатива за склучување на самоуправни спогодби и договори со кои се обезбедува остварувањето на планот, односно за измени и дополненија на склучените самоуправни спогодби за основите на плановите на самоуправните организации и заедници или договори за основите на плановите на општествено-политичките заедници.

Член 69

Органите на самоуправните организации и заедници се должни навремено да преземаат мерки со кои се обезбедуваат услови за остварување на плановите на самоуправните организации и заедници.

Органите на општествено-политичките заедници се должни навремено да донесуваат мерки на економската политика, како и управни и организациони мерки со кои се обезбедуваат услови за остварување на плановите на општествено-политичките заедници.

Мерките од став 2 на овој член мораат да бидат во согласност со заедничките интереси и цели, со насоките и рамките за донесувањето на тие мерки, утврдени со планот на општествено-политичката заедница.

Член 70

Собранијата на општествено-политичките заедници се должни да донесуваат насоки за подготвувањето на среднорочниот план за наредниот период, најмалку на една година пред истекот на последната година на тековниот среднорочен план на општествено-политичката заедница.

Член 71

Органот на управувањето на самоуправна организација или заедница, односно надлежниот орган на општествено-политичка заедница донесува програма за извршување на обврските и задачите што самоуправната организација и заедница, односно општествено-политичката заедница, ги презела со самоуправните спогодби за основите на планот на самоуправната организација, односно заедница и со договорите за основите на општествено-политичката заедница, како и обврските утврдени со тие планови, и ги утврдува роковите и начинот на извршување на тие обврски и задачи како и органите што се одговорни за нивното извршување.

Член 72

Органот на управувањето на самоуправна организација и заедница, односно надлежниот орган на општествено-политичка заедница е должен да организира следење на остварувањето на планот и извршувањето на обврските од самоуправните спогодби за основите на планот на самоуправната организација, односно заедница и од договорите за основите на планот на општествено-политичка заедница.

Заради остварување на задачите од став 1 на овој член, органот на управувањето на самоуправна организација, односно заедница и надлежниот орган на општествено-политичка заедница се должни евиденцијата за остварувањето на тие планови и извршувањето на обврските што самоуправната организација и заедница односно општествено-политичката заедница ги презела со самоуправните спогодби и со договорите од став 1 на овој член да ја приспособат кон системот на планирање утврден со овој закон.

Ако плановите не се остваруваат или ако обврските од самоуправните спогодби и договорите на тие планови не се извршуваат, органите од став 1 на овој член се должни да ги анализираат причините и, во рамките на своите права и должности, да преземат мерки за чие преземање се овластени, односно да предложат мерки што треба да се донесат заради остварувањето на планот и извршувањето на преземените обврски.

Ако со анализа на причините се утврди дека плановите не можат да се остварат, овластениот орган на самоуправната организација или заедница, односно извршниот орган на собранието на општествено-политичката заедница ќе му предложи измени и дополненија на планот на органот што го донел планот.

Член 73

Самоуправните организации и заедници и општествено-политичките заедници се должни меѓусебните обврски што ги презеле со самоуправните спогодби за основите на планот на самоуправната организација, односно заедница или со договорите за основите на планот на општествено-политичката заедница да ги извршуваат навремено и уредно и не можат еднострано да ги раскинуваат, односно менуваат.

Член 74

Заинтересираните организации на здружен труд, финансиските организации и други организации или заедници можат, сами или заедно со надлежните органи на општествено-политичката заедница, да формираат заеднички координациони тела (конзорциум, групација за планирање) заради усогласување на својата активност врз извршувањето на обврските и задачите утврдени со самоуправните спогодби за основите на планот на самоуправната организација, односно заедница или со договорите за основите на планот на општествено-политичката заедница.

Член 75

Сpreма лицата во органите и службите во самоуправната организација и заедница, односно спрема лицата во органите на управата и во службите на општествено-политичката заедница, кои се одговорни за неизвршувањето на работите и задачите што се однесуваат на остварувањето на планот на самоуправната организација и заедница, односно планот на општествено-политичката заедница или за неизвршувањето на обврските и задачите што самоуправната организација или заедница, односно општествено-политичката заедница ги презела со самоуправните спогодби или со договорите за основите на тие планови, ќе се преземат соодветни санкции и мерки предвидени со општиот акт на организацијата, односно заедницата и со законот.

Глава III

ФУНКЦИЈА И СОДРЖИНА НА ПЛАНОВИТЕ НА САМОУПРАВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ И НА ПЛАНОВИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ

1. Планови на самоуправните организации и заедници

Член 76

Право и должност да донесуваат планови на самоуправните организации и заедници имаат:

- 1) основните организации на здружен труд, работните организации и сложените организации на здружен труд;
- 2) заедниците на организациите на здружен труд и други форми здружување на организациите на здружен труд и на други самоуправни организации и заедници;
- 3) банките;
- 4) заедниците за осигурување на имот и лица и други финансиски организации;
- 5) работните заедници во организациите на здружен труд, организациите на деловно здружување, заедниците за осигурување на имот и лица и во банките;
- 6) самоуправните интересни заедници;
- 7) месните заедници;
- 8) договорните организации на здружен труд;
- 9) земјоделските и други задруги и други со закон определени форми на здружување и кооперација на работните луѓе, што со работниците со

кои го здружуваат својот труд работат во областа на земјоделските, занаетчиските и слични дејности со средства за работа во сопственост на граѓани.

Член 77

Планот на основна организација на здружен труд го содржи особено утврдувањето на меѓусебните права, обврски и одговорности на работниците што се однесуваат на:

1) здружувањето на трудот и на средствата на општествена репродукција во основната организација на здружен труд;

2) програмата и организирањето на производството, односно на работењето, трошоците на производството и на работењето, реализацијата на производите и услугите, извозот и увозот, истражувањето и освојувањето на нова техника и технологија, организацијата на работата и користењето на работното време, продуктивноста на трудот и ефикасноста на работењето;

3) стекнувањето на доход и неговото распоредување, основните елементи на цените и условите за размена, односно вршење на услуги, кредитите и условите на кредитирањето, здружувањето на трудот и на средствата со други организации и заедници за заедничко остварување на доход, основите и мерилата за распоредување на доходот за лична, заедничка и општа потрошувачка, за проширување на материјалната основа на трудот за резерви и за распределба на средствата за лични доходи и за лична и заедничка потрошувачка;

4) образованието и стручното усовршување за вршење на производствените и самоуправувачките функции, вработеноста и вработувањето, развојот и оспособувањето на кадрите;

5) обезбедувањето со здружување на трудот и средствата со други основни и други организации на здружен труд, на средствата за производство, односно на условите за остварување на задачите (обезбедување на сировини, енергија и други потреби на репродукцијата, одржување, проширување и користење на капацитетите, инвестиции, основни и обртни средства, економичност и рационалност на користењето на средствата на општествената репродукција);

6) решавањето на станбените прашања, општествената исхрана, здравствената заштита, детската заштита, одморот, рекреацијата и другите работни и животни потреби на работниците, односно личната и заедничката потрошувачка што се остварува во основната организација на здружен труд и преку месните заедници и другите самоуправни организации и заедници;

7) обврските спрема другите организации или заедници со кои е здружена или поврзана заради заедничко остварување на доход, односно задоволување на личните и заедничките и општите општествени потреби и интереси во самоуправните интересни заедници, месните заедници и во општествено-политичките заедници;

8) обезбедувањето на средства и други услови за остварување на задачите и активностите во областа на самозаштитата и народната одбрана;

9) обезбедувањето на заштитата и унапредувањето на животната средина (на природните и со труд создадените вредности на човековата средина);

10) обезбедувањето на материјални, финансиски и други резерви.

Член 78

Планот на основна организација на здружен труд мора да ги содржи задачите во поглед на постојаното унапредување на социјалистичките самоуправни односи, усовршувањето на организацијата и начинот на работата на самоуправните органи, реализирањето на неотуѓивите права на работниците, а посебно на контролата над движењето на до-

ходот во основната организација на здружен труд и во целокупноста на односите на општествената репродукција.

Со планот на основна организација на здружен труд, во согласност со законот, се утврдуваат потребните мерки, начинот, формите, како и средствата за информирање на работниците за сите битни прашања на остварувањето на планот.

Член 79

Основните организации на здружен труд, што организирале заедница на основните организации на здружен труд, заради извршување на определени работи од заеднички интерес, заеднички донесуваат план за таа заедница.

Планот на заедница на основните организации на здружен труд ги содржи елементите на плановите на основните организации на здружен труд што се однесуваат на остварувањето на определени работи од заеднички интерес заради кои е основана заедницата.

Член 80

Со планот на работна организација, основните организации на здружен труд во нејзиниот состав, врз основа на самоуправните спогодби за основите на планот на работната организација, обезбедуваат поврзување и остварување на своите заеднички интереси во трудот и на други заеднички интереси, стабилност во трудот и работењето на основните организации на здружен труд и заедничко остварување и распоредување на доходот, создавање на услови за проширување на материјалната основа на трудот, остварување на правото на работа и на другите самоуправни права и задоволување на заедничките интереси и потреби на работните луѓе, непосредно во работната организација и во други самоуправни организации и заедници.

Член 81

Одредбите на овој закон што се однесуваат на планот на основната организација на здружен труд се применуваат и врз планот на работната организација што во својот состав нема основни организации на здружен труд.

Член 82

Планот на работна организација, на сложена организација на здружен труд и на други форми здружување на трудот и на средствата се заснова врз плановите на основните организации на здружен труд и ги утврдува односите и прашањата што се определени со самоуправната спогодба за здружувањето.

Член 83

Организациите на здружен труд, самоуправните интересни заедници и другите општествени правни лица што основаат банки и други финансиски организации и кои работат со нив и поради тоа во нив здружуваат средства, како и општествените правни лица што здружуваат средства во заедниците за осигурување на имот и лица, склучуваат самоуправни спогодби за основите на планот и донесуваат план на банката, на заедницата за осигурување и на друга финансиска организација, согласно со статутите на тие организации и со законот.

Со самоуправните спогодби за основите на планот на банка, на заедница за осигурување на имот и лица односно на друга финансиска организација, организациите на здружен труд, самоуправните интересни заедници и други општествени правни лица здружуваат средства заради остварување на заедничките интереси и цели и на задачите за развој на тие организации и заедници.

Со планот на банката и на друга финансиска организација од став 1 на овој член се утврдуваат особено:

- 1) начинот на здружување на средствата;
- 2) намените и условите под кои се користат тие средства;
- 3) начинот на ангажирање и користење на домашните и меѓународните кредити и заеми што се обезбедуваат преку банката или друга финансиска организација;
- 4) начинот на користење на заедничките резерви;
- 5) условите и начинот на поднесувањето на ризикот и поделбата на заеднички остварениот доход.

Со планот на заедницата за осигурување на имот и лица се утврдуваат особено:

- 1) основите на деловната политика на премиите на осигурувањето;
- 2) мерките за отстранување или намалување на неповолните дејства на причините што можат да предизвикаат штети, средствата што се издвојуваат за тие намени, како и условите и начинот на користење на тие средства;
- 3) политиката на користење на слободните средства на осигурувањето, како и условите и начинот на користење на тие средства.

Член 84

Планот на самоуправната интересна заедница ги содржи односите и прашањата определени со актот за основање на самоуправната интересна заедница.

Планот на самоуправната интересна заедница ги содржи особено:

- 1) целите и задачите во извршувањето на работите за кои е формирана самоуправната интересна заедница;
- 2) обемот, квалитетот и начинот на задоволување на определени заеднички потреби и интереси;
- 3) здружувањето на трудот и средствата, односно размената на трудот заради остварување на заедничките потреби и интереси;
- 4) правата, обврските и меѓусебните одговорности во остварувањето на заедничките потреби и интереси.

Член 85

Земјоделците и другите работни луѓе што својот труд и средства за работа ги здружуваат во земјоделските задруги и други форми здружување на труд и средства склучуваат самоуправни спогодби за основите на планот и донесуваат план, според содржината и на начинот сообразно со одредбите на овој закон што важат за организациите на здружен труд.

Одредбата на став 1 од овој член сообразно се применува и врз планирањето на работните луѓе што врз основа на самостоен личен труд со средствата за работа во сопственост на граѓани се здружуваат во други задруги.

Член 86

Во земјоделските и други задруги, согласно со договорот за здружување и со статутот на задругата, со самоуправните спогодби за основите на планот и со планот се уредуваат односите за стекнување и распоредување на доходот и за распределба на средствата за лични доходи на работниците вработени во задругата, како и начинот на распределба на доходот сразмерно на придонесот во остварувањето на тој доход што земјоделците, односно работните луѓе го дале со својот труд и со здружувањето на своите средства, односно со соработката со задругата.

Член 87

Земјоделците, занаетчиите и другите работни луѓе што самостојно вршат дејност со личен труд со средства за работа во сопственост на граѓани, што својот труд и средства за работа ги здружуваат не-

посредно преку задруга или преку друга форма на здружување, со кооперација или преку други видови деловна соработка со организација на здружен труд и со неа трајно соработуваат, со самоуправните спогодби за основите на заедничкиот план, односно со тој план го уредуваат начинот на управување на заедничките работи со работниците на таа организација, заеднички одлучуваат за заеднички остварениот доход и учествуваат во неговата распределба според својот придонес во остварувањето на тој доход.

Член 88

Планот на месна заедница се заснова врз самоуправните спогодби за основите на планот, што ги склучуваат:

1) основните организации на здружен труд и другите самоуправни организации и заедници што имаат право и должност во неа да остваруваат определени интереси на своите работници, односно членови;

2) самоуправните интересни заедници чии членови го остваруваат својот интерес на подрачјето на месната заедница;

3) работните луѓе и граѓаните преку изборните органи на месната заедница или со лично изјаснување на собир на граѓаните или со референдум, на начин утврден со статутот на месната заедница.

Член 89

Во планот на месната заедница се внесуваат задачите за остварување на заедничките интереси и солидарно задоволување на заедничките потреби за кои е постигната согласност со самоуправните спогодби за основите на планот на месната заедница.

Планот на месната заедница ги содржи особено целите и задачи, меѓусебните обврски и средствата за задоволување на заедничките потреби во областа на уредувањето на населбата, домувањето, комуналните дејности, детската, социјалната и здравствената заштита, образованието, културата, заштитата на потрошувачите, заштитата и унапредувањето на животната средина, народната одбрана, општествената самозаштита и во другите области од животот и работата, општествените работи од заеднички интерес што работните луѓе и граѓаните во месната заедница ги вршат преку самоуправните интересни заедници, општините и пошироките општествено-политички заедници.

Планот на месната заедница ги содржи и задачите утврдени во плановите на самоуправните организации и заедници и во плановите на општествено-политичките заедници во областа на просторниот развој и разместувањето на производствените сили.

Член 90

Одредбите на овој закон согласно се применуваат врз работните заедници во организациите на здружен труд, организациите на деловното здружување, заедниците за осигурување на имот и лица и банките, ако со самоуправна спогодба за меѓусебните права, обврски и одговорности на работниците на тие работни заедници и на корисниците на нивните услуги е утврдено и тие работни заедници да донесуваат свои планови.

Член 91

За самоуправните организации и заедници за кои не постојат услови да донесуваат свои планови, собранието на општината го определува начинот на кој тие ќе планираат и ќе се вклучуваат во општествениот план на општината.

2. Планови на општествено-политичките заедници

Член 92

Плановите на општествено-политичките заедници, во согласност со правата и должностите, утврдени

со уставот ги донесуваат Федерацијата, републиките, автономните покраини, општините и градските и регионалните заедници, како посебни општествено-политички заедници.

Член 93

Општествено-политичките заедници се должни своите планови да ги засноваат врз самоуправните спогодби за основите на плановите и врз плановите на самоуправните организации и заедници, остварувајќи со тоа единство на функционирањето на самоуправниот систем на планирање, одлучување за доходот и можност работните луѓе да ги остваруваат заедничките општествени интереси за кои одлучуваат во основните организации на здружен труд и во други самоуправни организации и заедници и во општествено-политичките заедници.

Член 94

Со плановите на општествено-политичките заедници се обезбедува остварување на социјалистичките самоуправни општествено-економски односи во кои работните луѓе располагаат со доходот, како и остварување на правата на народите и народностите на Југославија и на републиките, односно автономните покраини да располагаат со резултатите од својот труд и со општественото богатство во единствениот систем на социјалистичките самоуправни општествено-економски односи.

Со плановите на општествено-политичките заедници се обезбедуваат економски и општествени услови и усогласување на материјалните односи во економскиот и социјалниот развој на општествената заедница, поврзување и усогласување на интересите на работните луѓе во сите форми на здружен труд и остварување на нивните социјални, економски, национални, културни и други права и интереси во самоуправните интересни заедници, во месните заедници, општините, автономните покраини, републиките и во Федерацијата, како и помеѓу тие заедници — заради развивање на производствените сили и создавање на услови за постојано зголемување на стандардот на животот и трудот на работните луѓе и заради задоволување на нивните социјални, културни и други потреби, уважувајќи ги при тоа законитостите на социјалистичкото стоковно производство и на доходните односи формирани на единствениот југословенски пазар и во слободна размена на трудот во непосредно поврзување на работните луѓе во процесот на здружување на трудот и доходот.

Со плановите на општествено-политичките заедници се обезбедува и остварување на правото и меѓусебната одговорност на работниците во основните и други организации на здружен труд да располагаат со својот доход и да го контролираат неговото целокупно движење во процесот на вкупната општествена репродукција, да учествуваат во распределбата на доходот сразмерно на својот придонес за зголемувањето на продуктивноста на трудот врз основа на тековниот и минатиот труд, да ги утврдуваат материјалните можности за економски и општествен развој во општествено-политичката заедница врз основа на согледувањето на условите и можностите за создавање и употреба на доходот што го здружуваат во процесот на проширената репродукција и со тоа да го насочуваат развојот на производствените сили и на социјалистичките самоуправни продукциони односи во согласност со своите непосредни и заеднички интереси и мотиви на стопанисување, совладувајќи ги противречностите и нерамномерностите во условите за работа и стекнување на доходот, односно во општествено-економскиот развој во целост.

Член 95

Плановите на општествено-политичките заедници, во согласност со правата и должностите на оп-

штествено-политичките заедници утврдени со уставот, ги содржат заедничките интереси и цели на економскиот и општествениот развој на општествено-политичките заедници утврдени со договорите за основите на плановите на општествено-политичките заедници што се однесуваат особено на:

1) предвидувањето на развојот на социјалистичките самоуправни општествено-економски односи и врз таа основа усогласувањето и насочувањето на стопанскиот и општествениот развој во општествено-политичките заедници;

2) согледувањето на можностите и потребите за здружување на трудот и доходот заради јакнење на материјалната основа на здружениот труд, развивање на производствените сили и обезбедување на услови за стабилен растеж на животниот стандард, зголемување на вработеноста, зголемување на личната и општествената продуктивност на трудот, подигање на образованието и културата, унапредување на другите општествени дејности, науката, техниката, технологијата и др.;

3) предвидувањето на општите правци на развојот и утврдувањето на условите, можностите и потребите на проширената репродукција, како и на регионалниот и просторниот развој;

4) утврдувањето на можностите за развој и вклучување во меѓународната поделба на трудот;

5) заштитата и унапредувањето на животната средина;

6) унапредувањето на условите за остварување на економската и социјалната рамноправност на народите и народностите на Југославија;

7) јакнењето на одбранбената способност и на општествената самозаштита на земјата.

Плановите на општествено-политичките заедници ги содржат и обврските од договорите за основите на тие планови, како и посебните задачи што определени организации, врз основа на нивната согласност, ги презеле како своја обврска заради остварување на заеднички утврдените интереси и цели на развојот во општествено-политичките заедници.

Плановите на општествено-политичките заедници содржат и насоки и рамки за донесување на мерки на економската политика и други мерки што органите на општествено-политичките заедници, во согласност со своите права и должности утврдени со уставот, ги донесуваат заради остварување на усогласените заеднички интереси и цели на самоуправните организации и заедници и општествено-политичките заедници на единствениот југословенски пазар.

Член 96

Општествениот план на република, односно општествениот план на автономна покраина содржи посебно и:

1) формирање на општествениот бруто производ и национален доход и нивна распределба по оддели на вкупната општествена репродукција и репродукциони целини;

2) усогласување на односите меѓу групациите поврзани со односите на доходот во репродукционите целини;

3) проширување на материјалната основа на трудот со развојот на земјоделството, како и на сообраќајот, енергетиката и на другите дејности на инфраструктурата;

4) регионален и просторен развој во републиката, односно автономната покраина;

5) обврски што ги презеле републиките, односно автономните покраини со договор односно со договори за основите на општествениот план на Југославија, особено при усогласувањето на основите на политиката на проширена репродукција, на економските односи со странство и на кредитната и монетарната политика;

6) обврски на републиките, односно автономните покраини за обезбедување побрз развој на стопански недобро развиените републики и автономни покраини и осигурување на средства за таа цел.

Со општествениот план на република, односно автономна покраина се обезбедува остварување на правото на работниците во основните и други организации на здружен труд и на сите работни луѓе во други самоуправни организации и заедници во републиката, односно автономната покраина да одлучуваат за условите за стекнување и употреба на доходот и врз таа основа да ја утврдуваат заедничката политика на стопанскиот и општествениот развој во републиката, односно автономната покраина и политиката на развој на општествената заедница во целост и да донесуваат општествен план на Југославија, заеднички и рамноправно со работните луѓе на другите републики и автономни покраини, и врз таа основа остварување на начелото на одговорност на републиките и автономните покраини за сопствениот развој и за развојот на федеративната социјалистичка заедница како целина.

Член 97

Со општествениот план на општина се усогласуваат материјалните и други односи во остварувањето на економските, социјалните, културните, станбените и други потреби на работниците и на сите работни луѓе за кои тие одлучуваат во основните и во други организации на здружен труд и во месните заедници на територијата на општината и во самоуправните интересни заедници во кои се вклучени и се насочува и усогласува стопанскиот и општествениот развој во општината.

Член 98

Општествениот план на општина содржи посебно и:

1) утврдување на работните, животните и општествените потреби и интереси на работниците и на сите работни луѓе, што врз основа на тие општи интереси и потреби ја утврдуваат заедничката политика на усогласен економски и општествен развој во општината;

2) унапредување на комуналните дејности, станбената изградба, просторното и урбанистичкото уредување и искористување на земјиштето и добрата во општа употреба;

3) унапредување на другите дејности од значење за животот и трудот на работните луѓе и граѓаните во општината;

4) обврски што општините ги презеле со договор, односно со договори за основите на општествениот план на републиката односно автономната покраина, градската или регионалната заедница.

Член 99

Градските, односно регионалните заедници, како посебни општествено-политички заедници, планираат на ист начин како и општините, со тоа што општините со договор утврдуваат кои свои плански функции ги пренесуваат во надлежност на градска, односно регионална заедница, ако тие функции не се пренесени врз нив со закон на републиката, односно автономната покраина.

ДЕЛ ВТОРИ

ОПШТЕСТВЕН ПЛАН НА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Цели и содржина на општествениот план на Југославија

Член 100

Со општествениот план на Југославија се обезбедуваат:

— остварување и развивање на социјалистичките производствени односи, национални, економски, социјални и културни слободи и рамноправност на народите и народностите во републиките и автономните покраини во услови на единствениот југословенски пазар;

— хармоничност на материјалните односи во целокупниот општествен развој, динамичен и усогласен развој на стопанството на цела Југославија и стабилност на единствениот југословенски пазар;

— еднаквост и стабилност на општите услови за стопанисување на организациите на здружен труд на единствениот југословенски пазар, како и еднаквост во прсземањето на обврските што произлегуваат од заедничките интереси што се остваруваат во федерацијата;

— вклучување на Југославија во меѓународната поделба на трудот, еднаквост на општите услови во меѓународните економски односи и во поднесувањето на одговорноста за меѓународните економски обврски на Југославија и остварување на економски и други односи со други земји;

— остварување на заемна одговорност и обврски на републиките и автономните покраини во спречувањето на стопански и други нарушувања во материјалниот и социјалниот развој на општеството;

— остварување на уставните обврски на федерацијата во поглед на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини;

— остварување на развојот на Југословенската народна армија и на други заеднички интереси и цели во областа на народната одбрана и безбедноста на земјата;

— остварување на другите обврски што произлегуваат од законите, другите прописи и општите акти што ги донесува Собранието на СФРЈ во рамките на своите права и должности утврдени со Уставот на СФРЈ.

Член 101

Општествениот план на Југославија се заснова врз еден или повеќе договори за основите на општествениот план на Југославија, договорите за основите на општествените планови на републиките, односно автономните покраини и нивните планови, врз самоуправните спогодби за основите на плановите на организациите на здружен труд, други самоуправни организации и заедници и плановите на тие организации и заедници, врз договорите за основите на општествените планови на општините и градските и регионалните заедници како посебни општествено-политички заедници и плановите на тие општествено-политички заедници.

Со општествениот план на Југославија, врз основа на заеднички оценетите можности и услови за развој на републиките и автономните покраини, организациите на здружен труд и други самоуправни организации и заедници и општествено-политичките заедници и на целокупната општествена заедница, земајќи ги предвид меѓународните економски односи и меѓународните обврски на Југославија и врз таа основа со договор, односно со договори за основите на општествениот план на Југославија усогласени заеднички интереси, се утврдува заедничката економска политика, и во согласност со неа, се насочува општествената репродукција врз основите на социјалистичките самоуправни општествено-економски односи.

Член 102

Општествениот план на Југославија ги содржи заедничките интереси и цели утврдени со договор, односно со договори за основите на тој план што се однесуваат особено на:

1) усогласувањето и насочувањето на тековите на општествената репродукција во целост и во од-

носите на нивната меѓузависност на единствениот југословенски пазар, а посебно на утврдувањето на заедничката монетарна и кредитна политика, на заедничките основи на кредитната политика и заедничката политика на формирање и користење на парични, девизни и стоконни резерви од интерес за цела Југославија;

2) политиката на развојот на економските и други односи со други земји и извршувањето на меѓународните обврски на Југославија;

3) политиката на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини;

4) развојот на Југословенската народна армија и утврдувањето на други заеднички интереси и цели во областа на народната одбрана и безбедноста на земјата;

5) обезбедувањето на други услови за остварување и развивање на социјалистичките самоуправни општествено-економски односи.

Член 103

Со општествениот план на Југославија се утврдуваат и насоките и рамките за донесување на мерки на економската политика и други мерки што органиите на федерацијата, органиите на републиките, односно органиите на автономните покраини, во согласност со своите права и должности утврдени со Уставот на СФРЈ, ги донесуваат заради обезбедување на услови за остварување на усогласените заеднички интереси на здружениот труд, односно на заедничките интереси на републиките и автономните покраини на единствениот југословенски пазар.

Општествениот план на Југославија ги содржи и обврските и задачите што со договор, односно со договори за основите на општествениот план на Југославија ги презеле републиките и автономните покраини како и обврските што со тие договори ги презеле организациите на здружен труд и други самоуправни организации и заедници.

Со општествениот план на Југославија се утврдуваат и обврските што за организациите на здружен труд и други самоуправни организации и заедници и општествено-политичките заедници произлегуваат од законите и другите прописи што ги донесува Собранието на СФРЈ во рамките на своите права и должности утврдени со Уставот на СФРЈ.

2. Договарање за основите на општествениот план на Југославија и подготвување и донесување на општествениот план на Југославија

Член 104

Собранието на СФРЈ, на предлог од Сојузниот извршен совет, со одлука го утврдува рокот во кој Сојузниот извршен совет треба да поднесе до Собранието на СФРЈ нацрт односно предлог на општествениот план на Југославија.

Со одлуката од став 1 на овој член, или со посебна одлука, Собранието на СФРЈ може да ги утврди и основните насоки и рамки на економската политика за наредниот среднорочен период.

Член 105

Сојузниот извршен совет, во договор со извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини ја утврдува програмата за работа во врска со договарањето за основите на општествениот план на Југославија и со подготвувањето на општествениот план на Југославија.

Во утврдувањето на програмата од став 1 на овој член учествуваат и органиите на Стопанската комора на Југославија, на Сојузот на синдикатите на Југославија и на другите општествено-политички

организации во Федерацијата што имаат посебни уставни одговорности во подготвувањето и донесувањето на општествениот план на Југославија.

Со програмата од став 1 на овој член Сојузниот извршен совет ги утврдува и обврските и задачите на сојузните органи на управата и на сојузните организации во врска со подготвувањето на општествениот план на Југославија, со договарањето за основите на тој план, како и роковите за извршување на тие обврски и задачи.

Со програмата од став 1 на овој член се утврдува и начинот на договарање за основите на општествениот план на Југославија со организациите на здружен труд и со други самоуправни организации и заедници.

Член 106

Со договор, односно со договори за основите на општествениот план на Југославија се утврдуваат заедничките интереси и цели што треба да се остварат во периодот за кој се донесува општествениот план на Југославија, како и насоките и рамките за донесување на мерките на економската политика и други мерки од страна на органите на Федерацијата, односно органите на републиките и автономните покраини за остварување на тие интереси и цели.

Со договор, односно со договори за основите на општествениот план на Југославија можат да се утврдат и посебни обврски и задачи што републиките, автономните покраини, организациите на здружен труд и други самоуправни организации и заедници со тие договори ги преземаат заради остварување на заедничките интереси и цели што треба да се остварат во периодот за кој се донесува општествениот план на Југославија.

Член 107

Сојузниот извршен совет се грижи за спроведувањето на постапката за договарање за основите на општествениот план на Југославија и во таа постапка обезбедува усогласување на заедничките интереси и цели во општествената репродукција во целост.

Сојузниот извршен совет го известува Собранието на СФРЈ, за текот на договарањето за основите на општествениот план на Југославија и за прашањата значајни за утврдување на заедничката економска политика по кои треба да се усогласуваат ставовите во Собранието на СФРЈ. Во постапката за договарање Сојузниот извршен совет постапува според насоките од Собранието на СФРЈ.

Член 108

Во склучувањето на договор за основите на општествениот план на Југославија учествуваат Сојузниот извршен совет и извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини. Извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини го склучуваат тој договор во согласност со договорите за основите на општествениот план на републиките, односно на автономните покраини.

Во склучувањето на договор за основите на општествениот план на Југославија учествуваат и организациите на здружен труд и самоуправните организации и заедници што со тој договор преземаат посебни обврски и задачи заради остварување на заедничките интереси и цели, ако тие обврски не ги имаат веќе преземено со договорот, односно со договорите за основите на општествениот план на републиките, односно автономните покраини.

Во склучувањето на договор за основите на општествениот план на Југославија учествуваат и Стопанската комора на Југославија, односно здружени-

јата што со тој договор преземаат посебни задачи и обврски, во согласност со нивните општествени функции, права и обврски.

Член 109

Федерацијата, републиката и автономната покраина го склучиле договорот, односно договорите за основите на општествениот план на Југославија кога ќе ги прифатат Сојузниот извршен совет, извршните совети на собранијата на републиките, односно извршните совети на собранијата на автономните покраини и кога ќе ги потврдат Собранието на СФРЈ, собранијата на републиките односно собранијата на автономните покраини.

Организациите на здружен труд и други самоуправни организации и заедници го склучиле договорот, односно договорите за основите на општествениот план на Југославија, кога ќе ги прифатат органот на управување на таа организација односно заедница, и кога ќе ги потпише претставникот што ќе го определи тој орган.

Член 110

Врз основа на договорот за основите на општествениот план на Југославија, Сојузниот извршен совет, во соработка со извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, утврдува и поднесува до Собранието на СФРЈ нацрт на општествениот план на Југославија.

Со нацртот на општествениот план на Југославија се предвидуваат и обврските што за организациите на здружен труд и други самоуправни организации и заедници и општествено-политичките заедници произлегуваат од законите и другите прописи што ги донело Собранието на СФРЈ, во рамките на своите права и должности утврдени со Уставот на СФРЈ.

Кон нацртот на општествениот план на Југославија се прилага анализата на развојот во минатиот период и за можностите за развој во периодот за кој се донесува општествениот план на Југославија, која служела како основа за изработка на нацртот на општествениот план на Југославија, како и другите аналитичко-документациони материјали со кои се потврдува дека со општествениот план на Југославија се обезбедува усогласеност на односите во целината на општествената репродукција.

Член 111

Ако до рокот определен за утврдување на нацртот, односно предлогот на општествениот план на Југославија не се постигне договор за одделни прашања од битно значење за утврдување на заедничката економска политика со републиките и автономните покраини, односно со организациите на здружен труд здружени во заедници или со други организации на здружен труд и самоуправни организации и заедници, Сојузниот извршен совет ќе го известат Собранието на СФРЈ за причините поради кои не е постигнат договор.

Член 112

Врз основа на договорот за основите на општествениот план на Југославија и врз основа на усогласените ставови на собранијата на републиките и собранијата на автономните покраини во Собранието на СФРЈ за нацртот на општествениот план на Југославија, Сојузниот извршен совет утврдува и поднесува до Собранието на СФРЈ предлог на општествениот план на Југославија.

Општествениот план на Југославија Собранието на СФРЈ го донесува врз основа на согласност од собранијата на републиките и собранијата на автономните покраини.

Член 113

Општествениот план на Југославија мора да биде во согласност со договорот, односно со договорите за основите на општествениот план на Југославија.

Член 114

Ако до рокот определен за поднесување предлог на општествениот план на Југославија не се постигне договор на републиките и автономните покраини за одделни прашања од битно значење за утврдување на заедничката економска политика, а Сојузниот извршен совет смета дека постојат условите предвидени во член 301 став 1 од Уставот на СФРЈ, ќе му предложи на Претседателството на СФРЈ, на начинот и според постапката што се предвидени во тој член, да донесе закон за привремени мерки за решавање на тие прашања.

Член 115

Ако се стекнат условите за измени и дополненија на општествениот план на Југославија предвидени со овој закон, Сојузниот извршен совет ќе предложи измени и дополненија на општествениот план на Југославија, или усогласување на целите и средствата за остварување на планот со реално оценетите можности и услови за развој.

Измените и дополненијата на општествениот план на Југославија се вршат според постапката определена со овој закон за донесувањето на тој план.

3. Остварување на општествениот план на Југославија и извршување на обврските од договорот за основите на општествениот план на Југославија

Член 116

Органите на федерацијата, на републиките, на автономните покраини и на други општествено-политички заедници се одговорни, во рамките на своите права и должности, за остварувањето на заедничките интереси и цели утврдени со општествениот план на Југославија, како и за извршувањето на обврските и задачите што федерацијата, републиката и автономната покраина со договор, односно со договори за основите на тој план ги презеле заради остварување на тие заеднички интереси и цели.

Член 117

Органите на федерацијата, на републиките, на автономните покраини и на други општествено-политички заедници се должни, во рамките на своите права и должности, а заради остварување на заедничките интереси и цели утврдени со општествениот план на Југославија, навремено да преземаат мерки на економската политика и други мерки во согласност со насоките и рамките утврдени во општествениот план на Југославија, имајќи ги предвид условите во кои се остваруваат тие цели и задачи.

Надлежните органи на федерацијата и надлежните органи на републиките и на автономните покраини се должни навремено да му предложат на Собранието на СФРЈ, на Собранието на републиката, односно на Собранието на автономната покраина донесување на прописи и мерки заради извршување на целите и задачите утврдени со општествениот план на Југославија што поради нивната природа се донесуваат истовремено со донесувањето на општествениот план на Југославија, односно прописите и мерките заради извршување на тие цели и задачи за чие донесување се овластени да ги донесат веднаш по донесувањето на општествениот план на Југославија.

Член 118

Сојузниот извршен совет, извршните совети на Собранијата на републиките и извршните совети на Собранијата на автономните покраини организираат следење на остварувањето на заедничките интереси и цели утврдени со општествениот план на Југославија, меѓусебно се известуваат за состојбата и проблемите на остварувањето на тој план и одговараат за нивното извршување во рамките на своите права и должности.

Во извршувањето на задачите од став 1 на овој член, органите од тој став остваруваат соработка со организациите на здружен труд и со други самоуправни организации и заедници, со стопанските комори, со Службата на општественото книговодство, со Сојузот на синдикатите на Југославија и со други општествено-политички организации, кои имаат посебни уставни одговорности во врска со остварувањето на општествениот план на Југославија.

Член 119

Органите на управувањето на организациите на здружен труд и на други самоуправни организации и заедници, и извршните, раководните и други органи на тие организации и заедници, одговорни се, во рамките на своите права и должности, за извршувањето на обврските и задачите што самоуправните организации и заедници ги презеле со договорот, односно со договорите за основите на општествениот план на Југославија, и се должни да ја утврдат програмата за извршувањето, роковите и начинот на извршување на тие обврски и задачи, редовно да го следат нивното извршување и да преземаат мерки за извршувањето на тие обврски и задачи.

Член 120

Заинтересираните организации на здружен труд, банките и други финансиски организации и други организации и заедници можат, сами или заедно со надлежните републички, покраински и сојузни органи, самоуправно да формираат заеднички координациони тела заради усогласување на својата активност врз извршувањето на обврските и задачите утврдени со договорот, односно со договорите за основите на општествениот план на Југославија за прашањата од заеднички интерес.

Член 121

Сојузниот извршен совет е должен, во роковите што ќе ги определи Собранието на СФРЈ, да го известува Собранието на СФРЈ за остварувањето на среднорочниот општествен план на Југославија, односно за извршувањето на обврските од договорите за основите на тој план, како и за мерките што, во рамките на своите права и должности, ги презел или има намера да ги преземе, односно да му предложи на Собранието на СФРЈ да ги донесе.

Сојузниот извршен совет, најдоцна до 31 мај секоја година, во текот на периодот за кој е донесен среднорочниот општествен план на Југославија, врз основа на анализата на остварувањето на среднорочниот општествен план на Југославија во изминатиот период и оцената на можностите за остварување на тој план во наредната година, поднесува до Собранието на СФРЈ извештај за остварувањето на среднорочниот општествен план на Југославија во изминатиот период, со своја оценка на можностите за развој во наредната година и со предлози на мерки што треба да се донесат заради остварување на општествениот план на Југославија во таа година.

Член 122

Сојузниот извршен совет, најдоцна до крајот на октомври секоја година, врз основа на ставовите од Собранието на СФРЈ по извештајот за остварувањето на среднорочниот општествен план на Југосла-

вија, во соработка со извршните совети на собранијата на републиките и со извршните совети на собранијата на автономните покраини, подготвува и поднесува до Собранието на СФРЈ нацрт-резолюција за политиката на остварувањето на среднорочниот општествен план на Југославија за наредната година, со предлог-мерки.

Врз основа на усогласените ставови на собранијата на републиките и на собранијата на автономните покраини во Собранието на СФРЈ за нацрт-резолюцијата, Сојузниот извршен совет, во соработка со извршните совети на собранијата на републиките и со извршните совети на собранијата на автономните покраини, утврдува и поднесува до Собранието на СФРЈ предлог-резолюција за политиката на остварувањето на среднорочниот општествен план на Југославија за наредната година.

Член 123

Ако со резолуцијата од член 122 на овој закон се менува со среднорочниот општествен план на Југославија утврдената динамика и начинот на извршување на обврските и задачите на организациите на здружен труд и на други самоуправни организации и заедници и на општествено-политичките заедници, Собранието на СФРЈ може за тоа да одлучи само во согласност со организацијата, односно заедницата која таквите обврски и задачи ги презела со договорот, односно со договорите за основите на среднорочниот општествен план на Југославија.

4. Задачи, права, должности и одговорности на сојузните органи на управата и на сојузните организации во подготвувањето, донесувањето и остварувањето на општествениот план на Југославија.

Член 124

Надлежните сојузни органи на управата, надлежните сојузни организации и Службата на општественото книговодство обезбедуваат, на начинот определен со прописите за системот на информирање во федерацијата, постојано и редовно информирање на работните луѓе во организациите на здружен труд и во други самоуправни организации и заедници и во општествено-политичките заедници за податоците и фактите за кои водат евиденција или со кои располагаат, а кои се значајни за договарањето за основите на плановите на самоуправните организации и заедници и плановите на општествено-политичките заедници и за подготвувањето, донесувањето и остварувањето на тие планови.

Органите и организациите, од став 1 на овој член, како и Службата на општественото книговодство обезбедуваат достапност на информациите за тие податоци и факти.

Во извршувањето на обврската од став 1 на овој член сојузните органи на управата и сојузните организации можат, самостојно или во соработка со други сојузни органи на управата и сојузни организации и со други стручни организации во областа на информирањето, како и со надлежните органи на управата и со организациите на републиките и автономните покраини, да издаваат билтени и други публикации за податоците и фактите од став 1 на овој член.

Член 125

Сојузните органи на управата и сојузните организации во рамките на своите права и должности, во постапката за договарање за основите на општествениот план на Југославија и за подготвување, донесување и остварување на тој план, го следат договарањето на организациите на здружен труд и на другите самоуправни организации и заедници и општествено-политичките заедници за основите на општествениот план на Југославија и за остварувањето на тој план, даваат иницијатива и предлози за постапката за договарање за основите на општествениот план на Југославија, соработуваат со ор-

ганизациите на здружен труд и со други самоуправни организации и заедници и со органите на општествено-политичките заедници во постапката за договарање и во таа постапка им даваат стручна помош. Тие органи и организации, по тие прашања, соработуваат и со Стопанската комора на Југославија и со други општи здруженија на организациите на здружен труд.

Органите и организациите од став 1 на овој член се должни да му укажуваат на Сојузниот извршен совет на проблемите во врска со договарањето за општествениот план на Југославија и со остварувањето на тој план, да му предлагаат мерки од неговата надлежност, како и да преземаат мерки за чие преземање се овластени.

Член 126

Сојузните органи на управата и сојузните организации остваруваат постојана соработка со соодветните органи и организации на републиките и на автономните покраини во договарањето за основите на општествениот план на Југославија, како и во подготвувањето, донесувањето и остварувањето на тој план и по тие прашања се известуваат меѓусебно.

ДЕЛ ТРЕТИ

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 127

Врз донесувањето на општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година сообразно се применуваат одредбите од овој закон.

Член 128

Одредбите на чл. 1 до 99, од овој закон се применуваат и врз општествениот план на Југославија, ако со одредбите на чл. 100 до 126 од овој закон не е определено поинаку.

Член 129

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за општественото планирање („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/70 и 12/72).

Член 130

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Милена

47.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕДИНСТВЕНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ДЕЈНОСТИТЕ

Се прогласува Законот за единствената класификација на дејностите, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 6 февруари 1976 година.

ПР бр. 455
6 февруари 1976 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

ЗАКОН**ЗА ЕДИНСТВЕНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ДЕЈНОСТИТЕ****Член 1**

Прибирањето, евидентирањето, обработката и искажувањето на податоците што се од значење за насочувањето на општествениот и стопанскиот развој и на други податоци за состојбата и движењата во одделни области на општествениот живот се врши по дејностите според Единствената класификација на дејностите (во натамошниот текст: Класификација).

Со Класификацијата се определуваат областите, гранките, групите и подгрупите на стопанските и на општествените дејности.

Член 2

Класификацијата се применува во општествениот систем на информирањето, општественото книговодство, евиденцијата, статистиката и во општественото планирање.

Класификацијата се применува и во општественото договарање и самоуправниот спогодување, во донесувањето и следењето на мерките на економската и социјалната политика во научноистражувачката работа и во други области.

Член 3

Класификацијата со стандардните називи и шифри на дејностите ја пропишува Сојузниот извршен совет.

Член 4

Според Класификацијата се распоредуваат по дејностите: основните организации на здружен труд, работните организации, сложените организации на здружен труд, договорните организации на здружен труд, работните заедници, банките, заедниците за осигурување на имот и лица и други финансиски организации, земјоделските и други задруги, самоуправниите интересни заедници, органите и организациите на општествено-политичките заедници и органите на општествената заедница, општествено-политичките организации, општествените организации и здруженијата на граѓаните и други организации и заедници (во натамошниот текст: организации и заедници), единиците што вршат дејности со средства во општествена сопственост (деловни единици и сл.), и единиците што вршат дејности со средства во сопственост на граѓани (занаетчиски, угостителски, други дуќани и сл., домаќинства), како и работните луѓе што со личен труд самостојно во вид на занимање вршат уметничка или друга културна, адвокатска или друга професионална дејност и сл.

Член 5

Организациите и заедниците и другите единици од член 4 на овој закон се распоредуваат во области, гранки, групи и подгрупи на Класификацијата, според дејностите што ги вршат.

Ако организација, односно заедница врши повеќе дејности, таа се распоредува според дејноста што ја врши претежно (претежна дејност).

Под претежна дејност, во смисла на став 2 од овој член, се подразбира дејноста со која организациите и заедниците од областа на стопанството оствариле најголем дел од доходот зголемен за износот на амортизацијата, а за организациите и заедниците од областа на општествените дејности — основната дејност.

Ако организација, односно заедница од областа на општествените дејности врши повеќе основни

дејности, под претежна дејност се подразбира дејноста во која остварила најголем дел од личните доходи.

Член 6

Распоредување по дејностите вршат, на предлог од организацијата, односно заедницата надлежните статистички органи во републиката, односно во автономната покраина (во натамошниот текст: статистички органи), во соработка со заводот за планирање и со Службата на општественото книговодство во републиката, односно во автономната покраина.

Распоредување на други единици по дејностите вршат статистичките органи.

Единствената методологија за распоредување по дејностите, во смисла на ст. 1 и 2 на овој член, ја утврдува Сојузниот завод за статистика.

Член 7

Статистичките органи водат единствен регистар на организациите и заедниците распоредени по дејностите.

Единствениот регистар на организациите и заедниците содржи, покрај идентификационите обележја, и податоци за распоредувањето на организациите и заедниците и на другите единици во нивниот состав по дејностите, како и податоци за сите промени во распоредувањето.

Методолошките основи на единствениот регистар на организациите и заедниците ги утврдува Сојузниот завод за статистика.

Член 8

Податоците потребни за распоредување по дејностите и за водење на единствениот регистар на организациите и заедниците ги поднесуваат организациите и заедниците до судовите и до другите органи кои водат посебни регистри, заедно со пријавата за регистрација, односно со пријавата на промената за запишување во тие регистри.

Податоците од став 1 на овој член за промените за кои не постои обврска за поднесување пријава за запишување во регистри, организациите и заедниците ги доставуваат непосредно до статистичките органи.

Судовите и другите органи од став 1 на овој член ги доставуваат собраните податоци до статистичките органи.

Организациите и заедниците што не се обврзани да се запишуваат во регистарот што го водат судовите, односно други органи, ги доставуваат податоците од став 1 на овој член непосредно до статистичките органи.

Податоците од став 1 на овој член се поднесуваат на посебен образец што го пропишува Сојузниот завод за статистика.

Член 9

Статистичките органи се должни да ги известат организациите и заедниците за распоредувањето по дејностите и за промените во распоредувањето.

Организацијата, односно заедницата која смета дека е распоредена неправилно, ќе побара од статистичкиот орган да го измени распоредувањето. Кон образложеното барање организацијата, односно заедницата поднесува потребни докази. Барањето се поднесува во рок од 15 дена од денот на приемот на известувањето за распоредување.

Одлуката за распоредување по барањето од став 2 на овој член ја донесува надлежниот републички, односно покраински орган.

Член 10

Организациите и заедниците регистрирани до 1 октомври 1976 година ги доставуваат податоците од член 8 став 1 на овој закон непосредно до статистичките органи.

Член 11

Одредбата на член 3 од овој закон се применува од денот на влегувањето во сила на овој закон, одредбите на член 8 ст. 1, 2 и 4 од овој закон се применуваат од 1 октомври 1976 година, а другите одредби од овој закон — од 1 јануари 1977 година.

Член 12

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

48.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА КНИГОВОДСТВОТО НА ОРГАНИЗАЦИЈИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за книговодството на организациите на здружениот труд, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 6 февруари 1976 година.

ПР бр. 458
6 февруари 1976 година.
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател на
Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА КНИГОВОДСТВОТО НА ОРГАНИЗАЦИЈИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

Член 1

Во Законот за книговодството на организациите на здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 48/68, 56/69, 71/72 и 32/75) во член 15 став 1 на крајот се додаваат запирка и зборовите: „а, по исклучок, резултатот на работењето за периодот јануари-март 1976 година нема да се утврдува“.

По став 6 се додава нов став 7, кој гласи:
„Се овластува Сојузниот извршен совет да го пропише образецот Деловен резултат во текот на годината.“

Член 2

Во Основниот контен план за организациите на здружениот труд, кој е составен дел на Законот за книговодството на организациите на здружениот труд, се вршат следните измени и дополненија:

1) во групата конта „10 — Парични средства“, конто „103 — Чекови, меници, акцептни налози и други инструменти на плаќањето“ и конто „104 — Обврзници, благајнички записи и други хартии од вредност“, се заменуваат со пет нови конта, кои гласат:

„103 — Чекови
104 — Меници
105 — Обврзници, благајнички записи и други хартии од вредност

106 — Други инструменти за плаќање

107 — Отворени неотповикливи документарни акредитиви“;

2) во групата конта „12 — Побарувања од деловни односи“, конто „126 — Побарувања над законскиот рок“ се заменува со ново конто, кое гласи:

„126 — Дадени аванси“;

3) во групата конта „19 — Активни временски разграничувања“, конто „190 — Активни временски разграничувања“ се заменува со седум нови конта, кои гласат:

„190 — Трошоци за инвестиционо одржување

191 — Други материјални трошоци

192 — Договорни обврски

193 — Курсни разлики

195 — Наплатена реализација

196 — Данок на промет во наплатената реализација

198 — Други активни временски разграничувања“;

4) во класа 2: „Тековни обврски“, пред групата конта „22 — Обврски од деловни односи“ се додава нова група конта со три нови конта, кои гласат:

„20 — Обврски по дадени инструменти за обезбедување на плаќањето

203 — Дадени чекови

204 — Дадени меници

206 — Дадени други инструменти за плаќање“;

5) во групата конта „22 — Обврски од деловни односи“, по конто „224 — Обврски за нефактурирана стока и услуги“ се додава ново конто, кое гласи:

„226 — Примени аванси“;

6) во групата конта „28 — Други обврски“, конто „286 — Издадени меници, чекови и сл.“ се брише.

7) во групата конта „29 — Пасивни временски разграничувања“, конто „290 — Пасивни временски разграничувања“ се заменува со седум нови конта, кои гласат:

„290 — Трошоци за инвестиционо одржување

291 — Други материјални трошоци

292 — Договорни обврски

293 — Курсни разлики

295 — Фактурирана реализација

296 — Данок на промет во фактурираната реализација

298 — Други пасивни временски разграничувања.“

Член 3

Во образецот „Биланс на состојбата“, кој е составен дел на Законот за книговодството на организациите на здружениот труд се вршат следните измени и дополненија:

во одделот Актива:

1) во реден број 4, називот на позицијата „Чекови, меници, акцептни налози и други инструменти на плаќање“ се менува и гласи:

„Чекови“;

2) во реден број 5, називот на позицијата „Обврзници, благајнички записи и други хартии од вредност“ се менува и гласи:

„Меници“;

3) по реден број 5 се додаваат три нови редни броја, кои гласат:

„5а 105 Обврзници, благајнички записи и други хартии од вредност

5б 106 Други инструменти за плаќање

5в 107 Отворени неотповикливи документарни акредитиви“;

4) во реден број 14, називот на позицијата „Побарувања над законскиот рок“ се менува и гласи:

„Дадени аванси“;

5) во реден број 39, називот на позицијата „Активни временски разграничувања, се менува и гласи:

„Трошоци за инвестиционо одржување“;

6) по реден број 39, се додаваат шест нови редни броја, кои гласат:

- „39а 191 Други материјални трошоци
- 39б 192 Договорни обврски
- 39в 193 Курсни разлики
- 39г 195 Наплатена реализација
- 39д 196 Данок на промет во наплатената реализација
- 39ѓ 198 Други активни временски разграничувања“;

во одделот Пасива:

1) по реден број 101 се додаваат три нови редни броја, кои гласат:

- „101а 203 Дадени чекови
- 101б 204 Дадени меници
- 101в 206 Дадени други инструменти за плаќање“;

2) по реден број 106 се додава нов реден број, кој гласи:

„106а 226 Примени аванси“;

3) во реден број 134, називот на позицијата „Пасивни временски разграничувања“ се менува и гласи:

„Трошоци за инвестиционо одржување“;

4) по реден број 134 се додаваат шест нови редни броја, кои гласат:

- „134а 291 Други материјални трошоци
- 134б 292 Договорни обврски
- 134в 293 Курсни разлики
- 134г 295 Фактурирана реализација
- 134д 296 Данок на промет во фактурираната реализација
- 134ѓ 298 Други пасивни временски разграничувања“.

Член 4

Основната организација на здружениот труд, друга организација на здружениот труд и работната заедница се должни водењето на книговодството да го усогласат со одредбите на овој закон до 30 март 1976 година.

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

49.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕВИДЕНЦИИТЕ ЗА БОРЦИТЕ, ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ И СЕМЕЈСТВОТА НА ПАДНАТИТЕ БОРЦИ

Се прогласува Законот за евиденциите за борците, воените инвалиди и семејствата на паднатите борци

што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 6 февруари 1976 година.

ПР бр. 456

6 февруари 1976 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател на
Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

ЗАКОН

ЗА ЕВИДЕНЦИИТЕ ЗА БОРЦИТЕ, ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ И СЕМЕЈСТВОТА НА ПАДНАТИТЕ БОРЦИ

Член 1

Со овој закон се установуваат евиденциите за борците, воените инвалиди и семејствата на паднатите борци од интерес за целата земја, во поглед на остварувањето на основните права (во натамошниот текст: евиденциите), и тоа: евиденција за носителите на „Партизанска споменица 1941“, евиденција за учесниците на Народноослободителната војна пред 9 септември 1943 година, односно до 13 октомври 1943 година, евиденција за учесниците на Народноослободителната војна од 9 септември, односно од 13 октомври 1943 до 31 декември 1943 година, евиденција за учесниците на Народноослободителната војна од 1 јануари до 31 декември 1944 година, евиденција за учесниците на Народноослободителната војна од 1 јануари до 15 мај 1945 година, евиденција за воените и мирновременските воени инвалиди, евиденција за корисниците на семејна инвалидна, евиденција за борците — корисници на постојано месечно парично примање, евиденција за борците — корисници на боречки додаток, евиденција за носителите на Орденот на народен херој, евиденција за учесниците на Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година и евиденција за носителите на орденот Караѓоргева звезда со мечеви и орденот Бел орел со мечеви.

Член 2

Содржината на евиденциите, дефиницијата на обележјата и методолошките принципи за водење на евиденциите се единствени.

Член 3

Во евиденциите се внесуваат податоци врз основа на изјава од заинтересираниот борец, на јавните исправи и документацијата од Сојузот на здруженијата на борците од Народноослободителната војна, на заедниците на пензиското и инвалидското осигурување, на Југословенската народна армија, како и на други органи и организации што располагаат со податоците што се внесуваат во евиденциите.

Органите и организациите од став 1 на овој член се должни да му ги даваат на органот во републиката, односно во автономната покраина надлежен за работи на борците, воените инвалиди и семејствата на паднатите борци, на негово барање, податоците со кои располагаат.

Член 4

Евиденциите се водат со внесување на податоците на картички или во друго средство на евиденциите.

За секој борец, воен инвалид и член на семејството на паднат борец, во средствата на евиденциите се внесуваат: име, име на родителот и презиме,

година и место на раѓањето, пол, датум на стапувањето во Народноослободителната војна, национална припадност, занимање, положба во занимањето, степен на стручно образование, вид на пензијата (старосна, инвалидска, семејна или исклучителна), број членови на семејството, број деца, број деца на школување, месечни приходи по основа на трудот, пензија, приходи по основа на вршење дејност со средства во сопственост на граѓани и по основа на вршење професионална дејност, како и податоци по која основа се здравствено осигурени.

Покрај податоците од став 2 на овој член, за воените и мирновременските воени инвалиди во евиденциите се внесуваат и податоци за уживателите на лична инвалиднина — по групи, односно проценти на инвалидитетот, за корисниците на ортопедски додаток — по степени на телесното оштетување, за корисниците на додаток за нега и помош од страна на друго лице — по групи на инвалидитетот и степени на додатокот, за уживателите на семејна инвалиднина — по сродство и број на уживателите, односно по број на лицата по кои се ужива семејната инвалиднина.

Член 5

Поблиски прописи за начинот на водење на евиденциите и за методолошките принципи за нивното водење донесува Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди, по прибавено мислење од Сојузниот завод за статистика.

Член 6

Евиденциите ги води органот во републиката, односно автономната покраина надлежен за прашања на борците и воените инвалиди (во натамошниот текст: надлежниот орган).

Член 7

Надлежниот орган што ги води евиденциите е должен да ги внесе во евиденциите сите промени за податоците од член 4 на овој закон, во рок од 15 дена од денот на сознавањето за настанатите промени.

Член 8

Надлежниот орган е должен да ги воведат евиденциите најдоцна во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на прописите од член 5 на овој закон.

Член 9

Надлежниот орган е должен при водењето на евиденциите да ги применува пропишаните статистички стандарди.

Член 10

За спроведувањето на овој закон ќе се користат средствата обезбедени во Буџетот на федерацијата за 1976 година на позициите 571 — Средства за инвалидски принадлежности на воените инвалиди — до износ од 0,1% од тие средства.

Член 11

Со денот на влегувањето во сила на прописите од член 5 на овој закон, а најдоцна во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон, престануваат да важат Правилникот за евиденцијата и за средствата за водење на евиденцијата според Законот за воените инвалиди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/73) и точка 9 од Упатството за начинот за одредување на боречкиот додаток, за начинот и постапката за пресметување на извршените исплати и за евиденцијата за корисниците на боречкиот додаток („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/73), освен делот што се однесува на потрошените средства.

Член 12

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

50.

Врз основа на член 285 точка 17 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 6 февруари 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА 1975 ГОДИНА ЗА ГОДИНА НА ТЕХНОЛОШКИ И НОВАЦИИ И ЗАШТИТА НА ПРАВОТО НА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ ВО ЈУГОСЛАВИЈА

1. Одредбите на Одлуката за прогласување на 1975 година за Година на технолошки иновации и заштита на правото на индустриска сопственост во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 64/74) ќе се применуваат и во 1976 година која се прогласува за Година на технолошки иновации и заштита на правото на индустриска сопственост во Југославија.

2. Во точка 7, во последниот ред, бројот: „1976“ се заменува со бројот: „1977“.

Се додава нов став 2, кој гласи:

„Извештајот за резултатите постигнати во текот на 1976 година, Советот ќе го поднесе до Собранието на СФРЈ најдоцна до 31 март 1977 година.“

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 308

6 февруари 1976 година
Белград

Претседател
на Собранието на
СФРЈ.

Киро Глигоров, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Данило Кекиќ, с. р.

51.

Врз основа на член 285 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 74 став 4 од Законот за здравственото осигурување на воените осигуреници, Собранието на СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 6 февруари 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ

1. Придонесот за здравствено осигурување на воените осигуреници — активни воени лица и на корисниците на паричен надомест се пресметува во 1976 година по стапка од 5,40% на бруто примањата.

2. Придонесот за здравствено осигурување на воените осигуреници — воени пензионери се пресметува во 1976 година по стапка од 8% на исплатените пензии.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 290

6 февруари 1976 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Данило Кекиќ, с. р.

52.

Врз основа на член 90 став 1 точка 2 од Основниот закон за средствата за работа на органите на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 46/64, 57/65 и 1/67), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА ИЗДАТОЦИТЕ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА ВО СТРАНСТВО ШТО НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА ИМ СЕ ПРИЗНАВААТ ВО МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

Член 1

Во Уредбата за издатоците за службени патувања во странство што на сојузните органи на управата им се признаваат во материјални трошоци („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/65, 27/71 и 39/75) во член 8 се додава нов став 2, кој гласи:

„По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, ако природата на задачата и другите услови на работата врзани за службениот пат на југословенска делегација бараат издатоците за ноќевање да се признаат во полн износ, во налогот за службеното патување тоа ќе се назначи посебно, и при пресметката ќе се признае според поднесените хотелски сметки.“

Член 2

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 52

5 февруари 1976 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

д-р Антон Вратуша, с. р.

53.

Врз основа на точка 8 од Одлуката за постапката за утврдување и распределба на стоконните контингенти, односно на девизните контингенти за увоз на стоки во 1976 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 60/75), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ ЗА КОИ СТОКОННИТЕ КОНТИНГЕНТИ ГИ УТВРДУВА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА

1. Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, на предлог од Сојузниот секретаријат за пазар и цени, а по претходно прибавеното мислење од Сојузниот комитет за земјоделство и од Стопанската комора на Југославија, ги утврдува количините (стоконен контингент) до кои во тековната година можат да се увезуваат следните стоки:

Реден број	Тарифен број на Царинската тарифа	Наименување
1	2	3
1	09.01/1	Кафе и замена за кафе што содржи кафе
2	10.01/15-2	Пченица, друга
3	10.05/2	Пченка за исхрана на добиток
4	10.05/3	Пченка за индустриска преработка
5	10.05/4а	Пченка друга, жолта
6	10.05/4б	Пченка друга, бела
7	10.05/4в	Пченка друга, чинквантин

1	2	3
8	10.05/4д	Пченка друга, за сеидба
9	10.06/1а-2	Ориз во лушпа, друг
10	10.06/1б	Ориз, излупен
11	10.06/2	Ориз, друг
12	17.01/1	Шеќер суров
13	17.01/3а	Шеќер од шеќерна репа и од шеќерна трска, друг, рафиниран
14	17.01/3б	Шеќер од шеќерна репа и од шеќерна трска, друг, кандиран

2. За увозот на стоките од точка 1 на оваа одлука, Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, во спогодба со Народната банка на Југославија, ќе ги утврди, по потреба, водејќи сметка за склучените трговски и други економски спогодби, земјата од која се врши увозот и динамиката на користењето на стоконниот контингент.

3. Носител на стоконниот контингент за увозот на стоките од точка 1 на оваа одлука е Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи.

4. Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи, како носител на стоконниот контингент за увозот на стоките од точка 1 на оваа одлука, ќе изврши избор на најповолниот увозник врз основа на одржано јавно наддавање, односно врз основа на претходно извршено присобирање на понуди од најмалку три понудувачи. На избраниот најповолен увозник Сојузната дирекција ќе му издаде решение за увозот на определени стоки од стоконниот контингент. На избраниот увозник му припаѓа надомест за извршената услуга за увозот на стоките во износот утврден во договорот склучен со Сојузната дирекција. Со увезените стоки располага Сојузната дирекција во согласност со важечките прописи.

Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи ќе го обуслови увозот на кафе со извоз на стоки во земјите од кои се увезува кафето, освен ако во односните земји постојат расположиви средства за плаќање остварени со извоз на југословенски стоки.

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за определување на стоките за кои стоконните контингенти ги утврдува Сојузниот секретаријат за надворешна трговија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/74).

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 53

5 февруари 1976 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Џемал Биџиќ, с. р.

54.

Врз основа на член 4 од Уредбата за издатоците за службени патувања во странство што на сојузните органи на управата им се признаваат во материјални трошоци („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/65, 27/71 и 39/75), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИЗНОСИТЕ НА ДНЕВНИЦИТЕ ЗА СЛУЖБЕНО ПАТУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО ШТО НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА ИМ СЕ ПРИЗНАВААТ ВО МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

1. Во Решението за износите на дневниците за службено патување во странство што на сојузните

органи на управата им се признаваат во материјални трошоци („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/75) во точка 1 се врши измена на валутата во која е определена дневницата за службено патување во Алжир, така што изменетиот текст да гласи:

„за Алжир:

I група работни места	42 САД долари
II група работни места	38 САД долари
III група работни места	35 САД долари“.

2. Ова решение се применува од 1 јануари 1976 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 54

5 февруари 1976 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпредседател,

д-р Антон Вратуша, с. р.

55.

Врз основа на член 44 став 1 од Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства („Службен лист на СФРЈ“, бр. 60/75), сојузниот секретар за финансии пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ОБРАСПИТЕ ЗА ГАРАНЦИИ, СУПЕРГАРАНЦИЈА И ОБЛАСТУВАЊЕ ЗА ДАВАЊЕ ГАРАНЦИЈА

Член 1

Корисникот на општествени средства — гарант дава гаранција од свое име и за своја сметка, во согласност со одредбите на чл. 23, 24 и 25 од Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства (во натамошниот текст: Законот), за обезбедување на плаќањето на обврските по основ на промет на стоки и вршење на услуги — на образецот Г-1, што е отпечатен кон овој правилник и е негов составен дел.

Во образецот Г-1 се внесуваат следните податоци, и тоа:

- 1) во рубриката „Гарант“ — полниот назив, адресата и бројот на жиро-сметката на корисникот на општествени средства што ја дава гаранцијата;
- 2) во рубриката „Должник“ — полниот назив, адресата и бројот на жиро-сметката на корисникот на општествени средства за чии обврски се дава гаранцијата;
- 3) во рубриката „Доверител“ — полниот назив, адресата и бројот на жиро-сметката на корисникот на општествени средства на кого му се дава гаранцијата;

4) износот на кој се дава гаранцијата е испишан со број и со букви;

5) износот на кој се дава гаранцијата распореден на одделни периоди во кои ќе се изврши плаќањето на обврските во согласност со договорот помеѓу должникот и доверителот;

6) називот на договорот, бројот и датумот под кој е заведен кај должникот.

Износот на кој се дава гаранцијата може да се распореди на одделни периоди во кои се врши обезбедување на плаќањето на еден од следните начини, и тоа:

- 1) со означување на износите што се однесуваат на одделни години;
- 2) со означување на износите што се однесуваат на одделни квартали во рамките на односните години;
- 3) со означување на износите што се однесуваат на одделни месеци во рамките на односните години.

Член 2

Банката — гарант ја дава гаранцијата од свое име и за своја сметка, во согласност со одредбите на чл. 23 и 26 од Законот, за обезбедување на плаќањето на обврските по основа на инвестиции — на образецот Г-2, што е отпечатен кон овој правилник и е негов составен дел.

Во образецот Г-2 се внесуваат податоци според одредбите на член 1 ст. 2 и 3 од овој правилник, како и податоци за супергарантот по односната гаранција.

Член 3

Банката — гарант ја дава гаранцијата од свое име а за сметка и по овластување од давачите на овластувањето за давање гаранција, во согласност со одредбите на чл. 23 и 28 од Законот, за обезбедување на плаќањето на обврските по основа на инвестиции — на образецот Г-3, што е отпечатен кон овој правилник и е негов составен дел.

Во образецот Г-3 се внесуваат податоци според одредбите на член 1 ст. 2 и 3 од овој правилник, како и податоци за корисниците на општествени средства што даде овластување за давање гаранција.

Член 4

Банката — супергарант ја дава супергаранцијата од свое име и за своја сметка, во согласност со одредбите на чл. 23 и 27 од Законот, за обезбедување на плаќањето на обврските по основа на инвестиции покриени со гаранцијата на банката гарант — на образецот Г-4, што е отпечатен кон овој правилник и е негов составен дел.

Во образецот Г-4 се внесуваат податоци според одредбите на член 1 став 2 точ. 1 до 4 на овој правилник, како и податоци за супергарантот.

Член 5

Корисникот на општествени средства — давач на овластувањето за давање гаранција го дава овластувањето за давање гаранција за обезбедување на плаќањето на обврските по основа на инвестиции, во согласност со одредбите на чл. 23 и 28 од Законот, на образецот Г-5, што е отпечатен кон овој правилник и е негов составен дел.

Во образецот Г-5 се внесуваат податоци според одредбите на член 1 став 2 точ. 1 до 4 и точка 6 како и податоци за корисникот на општествени средства што го дал овластувањето за давање гаранција.

Член 6

Гаранциите, супергаранцијата и овластувањето за давање гаранција дадени на обрасците Г-1, Г-2, Г-3, Г-4 и Г-5 на кои отпечатениот текст е бришан или менуван, не се сметаат како инструменти за обезбедување на плаќањето во смисла на Законот.

Член 7

Службата на општественото книговодство на Југославија ќе ги приспособи технички обрасците Г-1, Г-2, Г-3, Г-4 и Г-5 кон потребите на платниот промет.

Член 8

Овој правилник ќе се применува од 1 април 1976 година.

Член 9

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1-1822/1

9 февруари 1976 година
Белград

Заменик-сојузен секретар
за финансии,
Божидар Радуновиќ, с. р.

Образец Г-1

Гарант:

Должник:

Доверител:

На барање од должникот, а заради обезбедување на плаќањето на обврските по основа на промет на стоки и вршење на услуги, гарантот во свое име и за своја сметка, во согласност со одредбите на чл. 23, 24 и 25 од Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства, дава

Г А Р А Н Ц И Ј А

на вкупно _____ динари (со букви: _____ динари), од што во одделни периоди се обезбедува плаќање, и тоа:

Период				Период			
година	квар-тал	месец	Износ	година	квар-тал	месец	Износ

Оваа гаранција се дава за обврските на должникот што ќе настанат по основ на договорот за _____ бр. _____ од _____ 197— година, што должникот го склучил со доверителот.

Гарантот се обврзува дека безусловно ќе го изврши плаќањето на доверителот наместо должникот, ако должникот не го стори тоа во договорениот рок. Обврската на гарантот да го изврши плаќањето наместо должникот не може во одделни периоди да изнесува повеќе од износот означен во оваа гаранција за односниот период, зголемен за износот на неискористениот дел на гаранцијата од претходните периоди.

Гарантот ја овластува Службата на општествено-то книговодство да ја изврши наплатата по оваа гаранција од сите негови расположиви парични средства, освен од средствата што според важечките прописи не можат да бидат предмет на извршување, а во корист на жиро-сметката на доверителот означен во оваа гаранција.

Службата на општественото книговодство за износот на извршената наплата по основа на оваа гаранција ќе издаде налог врз товар на жиро-сметката на должникот и ќе го изврши во корист на жиро-сметката на гарантот според редоследот на евидентирањето (член 29 став 2 од Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства).

Гаранцијата важи до исплатата на гарантираниот износ на доверителот, а најдоцна до истекот на 30 дена од депот на извршувањето на конечната пресметка помеѓу доверителот и должникот.

Гаранцијата е издадена во _____ идентични примероци.

Гаранција број _____

_____ М.П. _____
(место и датум) (потписи на овластените лица)

Образец Г-2

Гарант:

Должник:

Доверител:

На барање од должникот, а заради обезбедување на плаќањето на обврските по основа на инвестиции, гарантот од свое име и за своја сметка, во согласност со одредбите на чл. 23 и 26 од Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства, дава

Г А Р А Н Ц И Ј А

на вкупно _____ динари (со букви: _____ динари), од што во одделни периоди се обезбедува плаќање, и тоа:

Период				Период			
година	квар-тал	месец	Износ	година	квар-тал	месец	Износ

Оваа гаранција се дава за обврските на должникот што ќе настанат по основа на договорот за _____ бр. _____ од _____ 197— година, што должникот го склучил со доверителот.

Гарантот се обврзува дека безусловно ќе го изврши плаќањето на доверителот наместо должникот, ако должникот не го стори тоа во договорениот рок. Обврската на гарантот да го изврши плаќањето наместо должникот не може во одделни периоди да изнесува повеќе од износот означен во оваа гаранција за односниот период, зголемен за износот на неискористениот дел на гаранцијата од претходните периоди.

Гарантот ја овластува Службата на општественото книговодство да ја изврши наплатата по оваа гаранција од сите негови расположиви парични средства, освен од средствата што според важечките прописи не можат да бидат предмет на извршување, а во корист на жиро-сметката на доверителот означен во оваа гаранција.

Службата на општественото книговодство за износот на извршената наплата по основа на оваа гаранција ќе издаде налог врз товар на жиро-сметката

та на должникот и ќе го изврши во корист на жи-ро-сметката на гарантот според редоследот на евидентирањето (член 29 став 2 од Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства).

Гаранцијата важи до исплатата на гарантираниот износ на доверителот, а најдоцна до истекот на 30 дена од денот на извршувањето на конечната пресметка помеѓу доверителот и должникот.

Гаранцијата е издадена во _____ идентични примероци.

Гаранција број _____
 _____ М.П. _____
 (место и датум) (потписи на овластените лица)

По оваа гаранција се дадени супергаранции од следните банки, и тоа:

Назив на банката супергарант	Седиште	Број на жи-ро-сметката	Износ на супергаранцијата

Образец Г-3

Овластувањето за давање гаранција го даде:			
Корисникот на општествени средства	Седиште	Број на жи-ро-сметката	Износ на овластувањето

Гарант: _____

Должник: _____

Доверител: _____

На барање од должникот, а заради обезбедување на плаќањето по основа на инвестиции, гарантот од свое име а за сметка и по овластување од давачите на овластувањето за давање на оваа гаранција, во согласност со одредбите на чл. 23 и 28 од Законот за

обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства, дава

Г А Р А Н Ц И Ј А

на вкупно _____ динари (со букви: _____ динари),

од што во одделни периоди се обезбедува плаќање, и тоа:

Период				Период			
година	квар-тал	месец	Износ	година	квар-тал	месец	Износ

Оваа гаранција се дава за обврските на должникот што ќе настанат по основа на договорот за _____ бр. _____ од _____ 197_____ година, што должникот го склучил со доверителот.

Давачите на овластувањето за давање на оваа гаранција се обврзуваат дека безусловно ќе го извршат плаќањето на доверителот наместо должникот, ако должникот не го стори тоа во договорениот рок. Обврската на давачите на овластувањето за давање гаранција да го извршат плаќањето наместо должникот не може во одделни периоди да изнесува повеќе од износот означен во оваа гаранција за односниот период, зголемен за износот на неискористениот дел на гаранцијата од претходните периоди.

Давачите на овластувањето за давање на оваа гаранција ја овластуваат Службата на општественото книговодство да ја изврши наплатата по оваа гаранција од сите нивни расположливи парични средства, освен од средствата што според важечките прописи не можат да бидат предмет на извршување, а во корист на жи-ро-сметката на доверителот означен во оваа гаранција.

Ако Службата на општественото книговодство не може да ја изврши гаранцијата, гарантот ја овластува Службата на општественото книговодство да ја изврши наплатата по оваа гаранција од сите негови расположливи парични средства, освен од средствата што според важечките прописи не можат да бидат предмет на извршување, а во корист на жи-ро-сметката на доверителот означен во оваа гаранција.

Службата на општественото книговодство за износот на извршената наплата по основа на оваа гаранција ќе издаде налог врз товар на жи-ро-сметката на должникот и ќе го изврши во корист на жи-ро-сметката на давачите на овластувањето за давање на оваа гаранција, односно во корист на жи-ро-сметката на гарантот според редоследот на евидентирањето (член 29 став 2 од Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства).

Гаранцијата важи до исплатата на гарантираниот износ на доверителот, а најдоцна до истекот на 30 дена од денот на извршената конечна пресметка помеѓу доверителот и должникот.

Овластувањата на корисникот на општествени средства врз основа на кои е дадена оваа гаранција се нејзин составен дел.

Оваа гаранција е издадена во _____ идентични примероци.

Гаранција број _____
 _____ М.П. _____
 (место и датум) (потписи на овластените лица)

Образец Г-4

Супергарант:

Гарант:

Должник:

Доверител:

На барање од гарантот, а по основа на неговата гаранција број _____ од _____ 197— година, на динари _____, дадена за обезбедување на плаќањето на инвестиции, супергарантот од свое име и за своја сметка, во согласност со одредбите на чл. 23 и 27 од Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства, дава

СУПЕРГАРАНЦИЈА

на вкупно _____ динари (со букви: _____ динари), со динамиката на обезбедувањето на плаќањето наведена во гаранцијата.

Супергарантот се обврзува дека безусловно ќе го изврши плаќањето на доверителот наместо гарантот, ако гарантот не ги изврши своите обврски по дадената гаранција.

Супергарантот ја овластува Службата на општественото книговодство да ја изврши наплатата по оваа супергаранција од сите негови расположиви парични средства, освен од средствата што според важечките прописи не можат да бидат предмет на извршување, а во корист на жиро-сметката на доверителот означен во оваа супергаранција.

Супергаранцијата важи до рокот на важењето на гаранцијата по која е дадена.

Оваа супергаранција е издадена во _____ идентични примероци.

Супергаранција број _____

_____ М.П. _____
(место и датум) (потписи на овластените лица)

Образец Г-5

Давач на овластувањето за давање гаранција:

Гарант:

Должник:

Доверител:

На барање од должникот, по претходна согласност од гарантот, а заради обезбедување на плаќањето по основа на инвестиции, давачот на овластувањето за давање гаранција, во согласност со одредбите на чл. 23 и 28 од Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства, дава

ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ДАВАЊЕ ГАРАНЦИЈА

во вкупно _____ динари (со букви: _____ динари).

Давачот на овластувањето за давање гаранција неоповикливо го овластува гарантот да му даде на доверителот гаранција за обврските на должникот по договорот за _____ број _____ од _____ 197— година, што е склучен помеѓу должникот и доверителот до износот од ова овластување.

Давачот на овластувањето за давање гаранција се обврзува дека безусловно ќе го изврши плаќањето на доверителот наместо должникот, до износот на ова овластување, ако должникот не го стори тоа во договорениот рок.

Давачот на овластувањето за давање гаранција ја овластува Службата на општественото книговодство да ја изврши наплатата до износот од ова овластување по гаранцијата дадена врз основа на ова овластување од сите негови расположиви парични средства, освен од средствата што според важечките прописи не можат да бидат предмет на извршување, а во корист на доверителот.

Ова овластување за давање гаранција е издадено во _____ идентични примероци.

Овластување за давање гаранција број _____

_____ М.П. _____
(место и датум) (потписи на овластените лица)

56.

Врз основа на член 62 став 2 од Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства („Службен лист на СФРЈ“, бр. 60/75), сојузниот секретар за финансии пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА НАЧИНОТ НА ПОДНЕСУВАЊЕ И ЗА СОДРЖИНАТА НА ИЗВОДОТ ОД ПРОГРАМАТА ЗА НАМИРУВАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ НА КОРИСНИКОТ НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА

Член 1

Корисникот на општествени средства од член 1 на Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства (во натамошниот текст: Законот), ќе состави извод од програмата за намирување на обврските на образецот ПНО — Извод од програмата за намирување на обврските, што е отпечатен кон овој правилник и е негов составен дел.

Службата на општественото книговодство на Југославија ќе го приспособи Образецот ПНО кон потребите на механиографска обработка на податоците.

Член 2

Корисникот на општествени средства ги истражува во Образецот ПНО своите обврски според

57.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства („Службен лист на СФРЈ“, бр. 60/75), сојузниот секретар за финансии пропишува

**П РА В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА СЛОБОДНИТЕ
СРЕДСТВА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА СТОКОВНИ
КРЕДИТИ**

Член 1

Во смисла на член 38 од Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства, како слободни средства од кои корисникот на општествени средства може да одобри кредит за испорака на стоки, за вршење услуги и за изведување инвестициони и други работи (во натамошниот текст: стокровни кредити), се сметаат:

1) износите на расположивите средства од трајни и долгорочни извори над задолжителниот износ на трајните обртни средства;

2) износите на расположивите средства од кредити добиени од други корисници на општествени средства со намена за одобрување на стокровни кредити под услов тие средства да се добиени со рок на враќање подолг од рокот на кој се одобрува стокровниот кредит.

Член 2

Износот на расположивите средства од трајни и долгорочни извори над задолжителниот износ на трајните обртни средства, корисникот на општествени средства го утврдува на начинот пропишан со Упатството за начинот за утврдување на просечната годишна вредност на залихите и за начинот за утврдување на сопствените средства и на кредитите за трајни обртни средства („Службен лист на СФРЈ“, бр. 61/72, 9/73, 70/73 и 40/74).

Член 3

Износот на расположивите средства од кредитите добиени за одобрување на стокровни кредити, корисникот на општествени средства го утврдува врз основа на договорот за кредитот и состојбата на некористените износи за давање на стокровни кредити искажана во книговодството на корисникот на општествени средства.

Член 4

Како доказ дека располага со слободни средства за одобрување на стокровните кредити од член 1 точка 1 на овој правилник, корисникот на општествени средства поднесува до надлежната Служба на општественото книговодство Образец ТОС, што е отпечатен кон упатството од член 2 на овој правилник и е негов составен дел, пополнет врз основа на состојбата искажана во книговодството последниот ден во пресметковниот период што му претходи на пресметковниот период во кој се одобрува кредитот.

Како доказ дека располага со слободни средства за одобрување на стокровните кредити од член 1 точка 2 на овој правилник, корисникот на општествени средства поднесува до надлежната Служба на општественото книговодство писмена изјава за износот на одобриениот а неискористен кредит за одобрување на стокровни кредити, кон која го прилага договорот за кредитот.

Член 5

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1-1824/1

9 февруари 1976 година
Белград

Заменик-сојузен секретар
за финансии,
Божидар Радуновиќ, с. р.

58.

Врз основа на точка 1 од Одлуката за определување на стоките за кои стокровните контингенти ги утврдува Сојузниот секретаријат за надворешна трговија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/76), на предлог од Сојузниот секретаријат за пазар и цени, а по претходно прибавеното мислење од Сојузниот комитет за земјоделство и од Стопанската комора на Југославија, сојузниот секретар за надворешна трговија издава

Н А Р Е Д Б А

**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТОКОВНИТЕ КОНТИН-
ГЕНТИ ЗА УВОЗ НА СТОКИ ВО 1976 ГОДИНА**

1. Стоките наведени во точка 1 од Одлуката за определување на стоките за кои стокровните контингенти ги утврдува Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, можат во 1976 година да се увезуваат од количините (стокровен контингент) утврдени во точка 2 на оваа наредба.

2. Количините до кои можат да се увезуваат стоки, во смисла на точка 1 од оваа наредба, се следните:

Реден број	Тарифен број на Царинската тарифа	Наименување	Количина
1	2	3	4
1	09.01/1	Кафе и замена за кафе што содржи кафе	50.000 тони
2	10.01/15-2	Пченица, друга	500.000 тони
3	10.06/1а-2 10.06/15 10.06/2	Ориз во лушпа, друг Ориз, измупен Ориз, друг Вкупно ориз:	20.000 тони
4	17.01/1 17.01/3а 17.01/3б	Шеќер суров Шеќер од шеќерна репа и од шеќерна трска, друг, рафиниран Шеќер од шеќерна репа и од шеќерна трска, друг, кандиран Вкупно шеќер:	150.000 тони

3. Во количините на стокровните контингенти утврдени во точка 2 на оваа наредба, содржани се и авансите на стокровните контингенти што Сојузниот секретаријат за надворешна трговија ги одобрил врз основа на точка 14 од Одлуката за постапката за утврдување и распределба на стокровните контингенти, односно на девизните контингенти за увоз на стоки во 1976 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 60/75).

4. За увозат на стоките од точка 2 на оваа наредба Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, во спогодба со Народната банка на Југославија, ќе ја утврди, по потреба, водејќи сметка за склучените трговски и други економски спогодби, земјата од која се врши увозот, како и динамиката на користењето на стоковниот контингент.

5. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

П. бр. 15003
5 февруари 1976 година
Белград

Сојузен секретар
за надворешна трговија,
д-р Емил Лудвигер, с. р.

59.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ИНДУСТРИСКИ ВОДОМЕРИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 30 јули 1975 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за индустриски водомери, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, така што највисоките продажни цени да изнесуваат, и тоа за:

	Дин/парче	
индустриски водомер	6/4", со холендер	979
"	6/4", со прирабница	1.265
"	2 "	2.108
"	2 " Woltman	2.108
"	2,5"	2.453
"	3 "	2.610
"	3 " Woltman	2.625
"	4 "	2.901
"	4 " Woltman	2.926
"	6 "	4.412
"	8 "	8.346
"	12 "	14.311
"	16 "	20.688
комбиниран водомер	50/20	5.753
"	80/20	7.500
"	100/20 или 100/40	10.696
"	150/40	12.476

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 5003/4 од 30 јануари 1976 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „ИНСА“ — Земун и „ИКОМ“ — Загреб.

Претставници на купувачите-потрошувачи: „ИНСТАЛОТЕХНА“ — Загреб, ВОДОВОД града Загреб — Загреб, „КАРАОРМАН“ — Скопје, „КОПАОНИК“ — Белград, „МЕТАЛОСЕРВИС“ — Белград, „ТЕХНОПРОМЕТ“ — Белград, „МЕТАЛ“ — Вања Лука и „ФЕРОЕЛЕКТРО“ — Сараево.

УКАЗИ

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателот на Републиката донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ДЕМОКРАТСКА РЕПУБЛИКА ВЈЕТНАМ И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ДЕМОКРАТСКА РЕПУБЛИКА ВЈЕТНАМ

I

Се отповикува

Гавро Алтман од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Демократска Република Виетнам.

II

Се назначува

Екрем Дурик, генерал-мајор на Југословенската народна армија, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Демократска Република Виетнам.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 2
21 јануари 1976 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Хасани Емина Басри, Кастрати Ибрахима Лиман, Салихи Велија Халил;

— за особени заслуги во ширењето на братството меѓу нашите народи и народности, како и во создавањето и развивањето на политичкото и моралното единство на земјата

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Диклић-Вукобратовић Раде Мара, Каљавешки Јахја Мехмедали, Трифуновић Јеротије Сретко, Вукосављевић Милована Душан;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Бериша Назифа Асаф, Гаши Османа Енвер, Јефтимјевић Огњана Војислав, Мићовић Павла Божидар, Микуловици Рамадана Исмаил, Миладиновић Божидара Драгољуб, Несторовић Божидара Владимир, Пантић Јована Лука, Раичевић Сима Момчило, Вавић Божа Бранко, Витић Јосифа Милутин, Влајић Станимира Саво, Вучинић Милорада Мирослав, Заими Фаика Авни, Зенељи Цемајла Адем;

— за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Бактеши-Рушити Сулејмана Фахрије, Бургија-Икатић Даута Мирвет, Џабири-Илић Мирка Савета, Гулан Стевана Иса, Муса Бајрама Хашим, Шукрија-Хисејни Хусена Аљије, Заклан Тодора Милан, Зирафет-Река Хајредина Љиља;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Ариф Јакупа Маџуни, Аслани Шуџури Бемајл, Дедиња Рамадана Енвер, Димкић Чедомира Богољуб, Илић-Радуновић Јована Перкна, Касаловић Радојице Рафајло, Књежевић-Зоговић Џока Драга, Командинић Властимира Саво, Мехмеди Абдула Гани, Ника Јусуф Бесим, Нуши Рагила Иса, Поповић Арсеније Аликса, Реџепа Зеџира Суљо;

— за заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во издигањето на воено-стручното знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Косовац Илије Симо;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Ахмети Селмана Реџеп, Ајданић Јована Миодраг, Ајрадини Азара, Џафер, Алексић Прока Србољуб, Арсић Чедомира Милутин, Бабовић Јована Владимир, Вајгора Чазима Шаин, Вањска Селима Џеват, Беџири-Салчини Белал Мурвета, Бериша Исмета Хакан, Буњаку Шаџира Вахри, Буњаку Зејнуш Рамадан, Џакић Адема Раим, Чебашек Виктор Алојз, Ѓулум Сулејмана Ремзо, Димитријевић Благоја Миливоје, Дурак Хазира Нусрет, Џафери Азира Ајваз, Ѓикановић Рада Наталија, Гаши Шабана Бурхан, Гвоздић Павла Милан, Хамити Рефића Реџеп, Хоти Мурсеља Мухамет, Хусејни Цемајла Мустафа, Идризовић Реџа Идриз, Илић Мате Милан, Ислами Џафера Исак;

Јакић Николе Живко, Јанковић Владе Божидар, Качамаку-Терзић Ружди Наиле, Каракуши Хајдара Јусуф, Комад Сава Стеван, Куршумлија Шабан Абдурахман, Милошевић Панта Душан, Миловић Славка Алемпије, Мишковић Богића Борџије, Муса Вељи Осман, Нагавци Сулејман Муслим, Николић-Смиљановска Јована Александра, Патрић Косте Властимир, Пеци Авди Бајрам, Прокши Зечир Незир, Радојковић-Комад Душана Десанка, Селмони Суља Мухарем, Сикимић-Сташић Стевана Ружица, Сламнику Тахира Аслан, Соломка Тома Ката, Шаља Хисена Хашим, Шерифовић Мартина Евгенија, Узелач Николе Илијана, Бароли Фејзула Шабан, Воца Зеџира Бешир;

— за заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во издигањето на воено-стручното знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

Мирић Сибина Љубомир;

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Азема Арифа Рифат, Бујупи Исуфа Рамо, Димић Тодора Небојша, Краснић Хајрадина Ибрахим, Селмонај Хасана Исен, Станишић Милуна Душан;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Ајдини Мустафе Сулејман, Арсић Тихомира Милан, Брошај Јануза Селим, Џибо Дервиша Мехмедали, Бекић-Алексић Милојка Добрила, Филић Стојадина Војислав, Гаши Салиха Хаки, Халиљај Хајрадина Хетем, Хоџа Рамадана Наип, Јашари Адема Јашар, Копривица-Вемић Саве Радмила, Лазичић Чедомира Вукосав, Лушта Азема Садик, Љатифи Азиза Весел;

Марај Ахмета Бајрам, Мехмети Даута Фарук, Михајловиќ-Реџић Милана Дивна, Милашиновиќ Вожа Љубинко, Мирковиќ-Попадић Ђуре Вера, Нимани Аљуша Енвер, Приштина Ахмета Бурхан, Ралетић Николе Миломир, Реџић Душана Чедомир, Руди Исмајл Ресхат, Витаку Мустафе Кемајл, Вучковиќ Видака Радојица, Зафировиќ Љубомира Властимир,

Бр. 135
26 септември 1975 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

— за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН
ВЕНЕЦ

Ковач Ивана Франц, Ковшца Јоже Јоже, Шкрабец Леополд Иван, Штритоф Франца Стане;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА
СВЕЗДА

Кебе Франца Антон;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Бавдек Антона Антон, Бел-Ковачиќ Алојза Матја, Дебевц-Забуквец Андреја Вера, Хумар Фердинанда Алојз, Хвала Игнаца Франц, Кланчар Матевжа Јоже, Ковач Матије Јоже, Ловко Франца Антон, Лунка Јанеза Антон, Меле Франца Јанез, Михевц Андреја Милан, Млакар Јожета Франц, Мулец Јакоба Јакоб, Отоничар Антона Алојз, Отоничар Антона Јанез, Рудолф Јосипа Цирил, Шега Матије Матија, Шепец Јожета Јоже, Шепец Михаела Михаел, Шубиц Валентина Валентин, Турк Јанеза Јоже, Жнидаршич Франца Винко;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Грбец-Жаљец Јожефа Марија, Кос Леополда Леополд, Ковачиќ Алојза Франц, Крањц Јанеза Франц, Лекан Јожефа Антон, Мелен-Иванчиќ Матије Јожа, Мули Викторја Виктор, Перушек Јакоба Иван, Шега-Пониквар Јоже Магдалена, Жнидаршич-Превец Франца Силва.

Бр. 139
3 октомври 1975 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
46. Закон за основите на системот на општественото планирање и за општествениот план на Југославија — — — — —	109
47. Закон за единствената класификација на дејностите — — — — —	128
48. Закон за измени и дополненија на Законот за книговодството на организациите на здружениот труд — — — — —	128
49. Закон за евиденциите за борците, воените инвалиди и семејствата на паднатите борци	129
50. Одлука за измена и дополнење на Одлуката за прогласување на 1975 година за Година на технолошки иновации и заштита на правото на индустриска сопственост во Југославија — — — — —	130
51. Одлука за стапките на придонесот за здравствено осигурување на воените осигуреници — — — — —	130
52. Уредба за дополнење на Уредбата за издатоците за службени патувања во странство што на сојузните органи на управата им се признаваат во материјални трошоци	131
53. Одлука за определување на стоките за кои стоконите контингенти ги утврдува Сојузниот секретаријат за надворешна трговија	131
54. Решение за измена на Решението за износите на дневниците за службено патување во странство што на сојузните органи на управата им се признаваат во материјални трошоци — — — — —	131
55. Правилник за обрасците за гаранции, супергаранција и овластување за давање гаранција — — — — —	132
56. Правилник за начинот на поднесување и за содржината на изводот од програмата за намирување на обврските на корисникот на општествени средства — — — — —	135
57. Правилник за начинот на утврдување на слободните средства за одобрување на стоконите кредити — — — — —	137
58. Наредба за утврдување на стоконите контингенти за увоз на стоки во 1976 година	137
59. Спогодба за промена на затечените цени за индустриски водомери — — — — —	138
Укази — — — — —	138
Одликувања — — — — —	138
Меѓународни договори — — — — —	125